



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 15 март 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 2,10 (210) дин. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 38 (3.800) дин — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. факс. 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732. Продајна служба 51-671

173.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година.

П. Р. бр. 546
4 март 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

Член 1

Во Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65) во членот 2 став 4 се додава нова реченица, која гласи: „Поставувањето и одржувањето на овие ознаки го обезбедуваат органите определени со републички пропис.“

Член 2

Во членот 5 по зборовите: „сојузниот секретар за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „односно старешината на републичкиот орган на внатрешните работи на територијата на републиката“.

Член 3

Во членот 9 на крајот на ставот 1 зборовите: „поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на внатрешните работи“, а на крајот на ставот 3 зборовите: „надлежното поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница“ — со зборовите: „надлежниот републички орган на внатрешните работи“.

Член 4

Во членот 10 ставот 2 се менува и гласи:

„Цивилни воздухоплови можат да летаат над граничниот појас само врз основа на одобрение што го издава републичкиот орган на внатрешните работи по претходно прибавено мислење од граничната воена команда.“

Член 5

Членот 11 се менува и гласи:

„Контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница врши органот на внатрешните работи во републиката надлежен за контрола на преминувањето на државната граница.“

Преминувањето на државната граница им се заверува на патната исправа со печат, и тоа на југословенски државјани само при излегување од Југославија, а на нивно барање и при влегување, а на странци — при влегување во Југославија, ако тоа со меѓудржавна спогодба не е определено поинаку.

Печатот содржи назив на граничниот премин и датум на заверката на патната исправа со печат.“

Член 6

Во членот 18 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот секретар за внатрешни работи, во спогодба со државниот секретар за народна одбрана, може да пропише да можат странците да се движат и да престојуваат во одделни делови од граничниот појас и без дозволата од ставот 1 на овој член.“

Член 7

Во членот 20 став 3 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „две години“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас може да биде индивидуална или колективна. Во колективната дозвола се запишуваат имињата на сите корисници.“

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: „на кое му е издадена дозволата“ се заменуваат со зборовите: „односно лицата, на кои им е издадена дозволата“.

Член 8

Во членот 25 став 1 точката 2 се менува и гласи: „2) на лице против кое е отворена истрага или е подигнат обвинителен акт“.

Член 9

Во членот 26 став 1 зборовите: „заштита на јавниот поредок или за одбрана на земјата“ се заменуваат со зборовите: „заштита на безбедноста на границата“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Дозволата за движење и престој во граничниот појас може да се одземе ако настапи некоја од причините од ст. 1 и 2 на овој член.“

Член 10

Во членот 27 став 3 зборовите: „заштита на јавниот поредок или за одбрана на земјата“ се заменуваат со зборовите: „заштита на безбедноста на границата“.

Член 11

Во членот 29 став 1 зборовите: „за заштита на јавниот поредок“ и зборовите: „или за одбрана на земјата“ се бришат.

Член 12

Во членот 34 ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1“.

Член 13

Во членот 48 став 1 зборовите: „од една година“ се заменуваат со зборовите: „од две години“.

Член 14

Во членот 50 ставот 1 се менува и гласи:

„Дозволата за движење и задржување на граничниот премин ќе се ускрати кога за тоа постојат причини за безбедност на границата.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Дозвола за движење надвор од местото на граничниот премин не мора да му се издаде на странец кој во Југославија бил осуден поради кривично дело што се гони по службена должност, кој во Југославија бил казуван поради девизни или царински прекршоци или на кој му е откажан престојот во Југославија.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „ставот 3“ се заменуваат со зборовите: „ставот 4“.

Член 15

Во чл. 14, 15, 38, 39, 49, 50 и 51 зборовите: „надлежното поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница“ во соодветно членување, се заменуваат со зборовите: „органот на внатрешните работи во републиката надлежен за контрола на преминувањето на државната граница“ во соодветно членување, а во чл. 7, 37, 38 и 45 зборовите: „лучки“ и „пристанишни“ во различно членување, се заменуваат со зборовите: „поморски“ и „речни“ — во соодветно членување.

Член 16.

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

174.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Се прогласува Законот за формирањето и општествената контрола на цените, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 февруари 1967 година.

П. Р. бр. 538

1 март 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката.
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

I. Основни одредби**Член 1**

Работните организации самостојно ги формираат цените на производите и услугите според условите на пазарот.

При формирањето на цените во смисла на ставот 1 од овој член, работните организации се придржуваат кон своите планови и други општи акти,

водејќи сметка за општата политика на цените, и постапуваат во согласност со мерките за нејзиното спроведување.

Цените на услугите во областа на општествените служби и други услуги што се вршат според посебни услови, можат, согласно со закон, да се формираат и според други мерила.

Член 2

Со утврдување во општествениот план на политиката на развојот на стопанските и други дејности и основните односи во распределбата, потрошувачката и цените и со преземање мерки за остварување на тие односи федерацијата влијае врз создавањето на пазарни услови што им овозможуваат на работните организации самостојно да ги формираат цените (општа политика на цените).

Републиките и други општествено-политички заедници ги определуваат мерките и обезбедуваат други услови за спроведување на општата политика на цените.

Член 3

Цените на производите и услугите се под општествена контрола.

Општествената контрола на цените се остварува првенствено со економските мерки што во рамките на своите права и должности ги преземаат органите на општествено-политичките заедници, со договарање за цените и за други форми на соработка на работните организации. Општествената контрола на цените се остварува и со пропишување на мерките на непосредната општествена контрола на цените определени со овој закон.

Член 4

Надлежните органи на општествено-политичките заедници благовремено преземаат економски мерки со кои се обезбедуваат стабилни односи на пазарот и се овозможува самостојно формирање на цените.

Економските мерки од ставот 1 на овој член се преземаат особено во областите на распределбата, монетарните и кредитните односи, даночната политика, надворешнотрговската размена, девизно работење, прометот на стоки и услуги во Југославија, стопанските, паричните и девизните резерви, инвестиционата политика и општата и личната потрошувачка.

Член 5

Надлежните органи на општествено-политичките заедници, под условите определени со овој закон, можат да пропишуваат мерки на непосредна општествена контрола на цените само ако со преземање економски мерки не можат на пазарот да се обезбедат стабилни односи и ако е пропишувањето на тие мерки нужно за остварување на односите утврдени со општествените планови и другите акти на собранијата на општествено-политичките заедници.

Член 6

Во спроведувањето на општествената контрола на цените работните организации, непосредно и преку стопанските комори и други свои здруженија, даваат предлози и мислења за преземање економски мерки и за пропишување и престанок на мерките на непосредна општествена контрола на цените, и на друг начин влијаат врз спроведувањето на општата политика на цените.

Надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни да ги разгледаат предлозите и мислењата од ставот 1 на овој член.

Член 7

Одредбите од овој закон што се однесуваат на работните организации се применуваат и врз другите учесници во прометот на стоки и вршењето на услуги, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

II. Утврдување на цените од страна на работните организации

Член 8

Работната организација ги утврдува цените на своите производи и услуги и условите за продажба на производите и за вршење на услугите на начинот определен со општиот акт на работната организација.

Член 9

Работните организации можат меѓусебно да се договараат за цените на производите и услугите, како и за начинот и условите за нивното формирање.

Забрането е договарање помеѓу работните организации за цените на производите и услугите, заради постигање монополска или друга привилегирана положба на пазарот која му е противна на законот (член 52 од Основниот закон за прометот на стоки — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67).

Работните организации обезбедуваат јавност за постигнатите договори од ставот 1 на овој член.

Член 10

Работните организации се должни цените на производите и услугите да ги објават или на друг начин да им ги направат достапни на купувачите или корисниците.

Член 11

Работните организации се должни јавно да ги истакнат цените на производите што ги пуштаат во промет на мало или на услугите што непосредно им ги вршат на граѓани.

Јавното истакнување цените на производите и услугите од ставот 1 на овој член се врши на прописан начин или во согласност со деловните обичаи.

III. Права и должности на општествено-политичките заедници и нивните органи

Член 12

Општествено-политичките заедници ги преземаат мерките во областа на цените во границите на правата и должностите определени со закон.

Член 13

Федерацијата презема мерки во областа на цените на индустриските производи, електричната енергија, услугите во железничкиот, воздушниот и поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, како и на цените на другите услуги што се од значење за условите за стопанисување на работните организации на целата територија на Југославија.

Републиката презема мерки во областа на цените на услугите во друмскиот, речниот, езерскиот и поморскиот крајбрежен сообраќај, вклучувајќи ги и лучките услуги, на здравствените услуги, користењето на радио-дифузниите емисии, како и на цените на други услуги за кои е тоа со посебен закон определено.

Општината презема мерки во областа на цените на основните прехранбени производи во прометот на мало, занаетчиските услуги, услугите на градскиот сообраќај, станарините и закупнините, комуналните услуги, услугите на домаќинствата и другите услуги што се од значење за животниот стандард на граѓаните на територијата на општината, како и на цените на услугите што со овој или друг закон не се ставени во надлежност на федерацијата или републиката. Општината презема мерки во областа на цените на основните прехранбени индустриски производи на мало ако тие мерки не ги презела федерацијата (став 1).

Републиката може со закон да определи таа да ги презема мерките во областа на цените на одделни услуги од ставот 3 на овој член, ако тие услуги се од значење за поголемиот дел од територијата на републиката.

Член 14

Стручните и управните работи во областа на цените ги врши органот за цени.

Органот за цени ги следи и анализира текуштите движења на цените на пазарот, односите на понудата и побарувачката, животните трошоци на работните луѓе и дејството на економските мерки и мерките на непосредната општествена контрола на цените во спроведувањето на општата политика на цените; предлага преземање на економските мерки и мерките на непосредна општествена контрола на цените утврдени со овој закон и самиот ги презема мерките за кои е овластен; врши и други стручни работи од областа на цените за потребите на претставничкиот и политичко-извршниот орган на соодветната општествено-политичка заедница.

Член 15

При преземањето на мерките од областа на цените органите на општествено-политичките заедници меѓусебно соработуваат и остваруваат непосредна соработка со работните организации, стопанските комори, здруженијата и заедниците на работните организации, општествено-политичките организации и со здруженијата на граѓани.

Заради остварување на соработката од ставот 1 на овој член, можат да се формираат посебни тела од претставници на заинтересираните организации и органи.

IV. Непосредна општествена контрола на цените

Член 16

Како мерки на непосредна општествена контрола на цените можат за одделни производи и услуги да се пропишат: известување за цените на органот за цени, заради евидентирање (евиденција на цените), задржување на цените на затеченото ниво (затечени цени), определување највисоко ниво на цените (максимални цени), определување на начинот за формирање на цените (калкулативни цени) и давање согласност за тарифите на определени видови услуги.

Член 17

За одделни земјоделски производи можат да се пропишат најниски цени по кои определени работни или други организации се должни да ги купуваат сите понудени количини такви производи (гарантирани цени) и цени под кои од земјоделските производители не можат да се купуваат определени земјоделски производи (минимални откупни цени).

Член 18

Мерки на непосредна општествена контрола на цените можат, под условите од членот 5 на овој закон, да се пропишат за производите и услугите чии цени позначително отстапуваат од општата политика на цените (член 2) и ако е дојдено или може да дојде до поголеми растројства на пазарот односно до поосетно загрозување на животниот стандард на работните луѓе.

Член 19

Мерките на непосредна општествена контрола на цените се однесуваат на одделни производи и услуги или групи производи и услуги и се пропишуваат како општи и со ограничено време на траењето.

Член 20

Мерките на непосредна општествена контрола на цените ги пропишуваат извршниот совет и општинското собрание (член 13).

Сојузниот извршен совет ги пропишува максималните и калкулативните цени на основните земјоделски производи, како и гарантираните цени и минималните откупни цени (член 17).

Член 21

Сојузниот извршен совет може со свој акт да утврди дека постојат услови за пропишување на

мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од членот 13 став 2 и 3 на овој закон и може поблиску да ги определи условите за пропишување на тие мерки.

Републичкиот извршен совет може со свој акт да утврди дека постојат услови за пропишување на мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од членот 13 став 3 на овој закон и може поблиску да ги определи условите за пропишување на тие мерки.

Извршните совети можат да ги користат овластувањата од ст. 1 и 2 на овој член ако цените на тие производи и услуги се од особено значење за стабилноста на пазарот или за животниот стандард на работните луѓе.

Извршниот совет и општинското собрание се должни, согласно со актите од ст. 1 и 2 на овој член, да ги пропишат мерките на непосредната општествена контрола на цените.

Член 22

Ако е мерката на непосредна општествена контрола на цените пропишана за цени на стоки произведени во Југославија, таа мерка се применува и врз цените на такви стоки од увоз, ако Сојузниот извршен совет не определи поинаку.

Член 23

Работните организации можат цените на новите асортимани и квалитети на производи (нови производи), за кои е пропишано задржување на цените на затеченото ниво, да ги формираат според нивото на затечените цени на слични или сродни производи.

Член 24

Ако е за одделни производи и услуги пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените, надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни да преземат економски мерки со кои се отстрануваат причините поради кои е пропишана таа мерка.

Извршниот совет и општинското собрание се должни да ја стават вон сила мерката на непосредна општествена контрола на цените кога ќе престанат причините поради кои е пропишана таа мерка.

Член 25

За пропишување на мерки на непосредна општествена контрола на цените и за ставање вон сила на тие мерки извршниот совет и општинското собрание одлучуваат врз основа на документација приготвена од надлежниот орган за цени.

Член 26

За производите и услугите за кои е пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените работните организации се должни на органот за цени да му ги достават ценовниците заради евидентирање.

Органот за цени може во границите на својот делокруг да пропише за одделни производи и услуги од ставот 1 на овој член работните организации да не се должни да ги доставуваат ценовниците заради евидентирање.

Ценовниците од ставот 1 на овој член содржат особено: вид и квалитет на производите и услугите, цени и услови за продажба што се од влијание врз цените на тие производи и услуги.

Органот за цени може во границите на својот делокруг да пропише работните организации да бидат должни да ги доставуваат ценовниците заради евидентирање и за производите и услугите за кои не е пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените, ако цените на тие производи и услуги се од посебно значење за спроведувањето на општата политика на цените.

Органот за цени може, по потреба, да пропише кои податоци поблиску се наведуваат во ценовникот.

V. Спогоднување на работните организации за цените што се под непосредна општествена контрола

Член 27

Ако е како мерка на непосредна општествена контрола на цените пропишано задржување на цените на затеченото ниво, тие цени можат спогодбено да ги променат или усогласат во границите на општото ниво на затечените цени работните организации што ги пуштаат во промет производите или ги вршат услугите чии цени се задржани на затеченото ниво, меѓусебно или заедно со работните организации — купувачи на тие производи или корисници на тие услуги.

Член 28

Спогодбата за промена на затечените цени се склучува во соодветната стопанска комора, по постапка што таа ќе ја определи.

Постапката за склучување на спогодбата ја определува за производите и услугите од членот 13 став 1 на овој закон Сојузната стопанска комора, за производите и услугите од членот 13 став 2 на овој закон — републиката стопанска комора, а за производите и услугите од членот 13 став 3 на овој закон — основната стопанска комора.

Со закон на републиката може да се пропише и друг начин на склучување спогодба за производите и услугите од членот 13 став 3 на овој закон.

Спогодбата се смета склучена ако со неа се согласиле работните организации чие производство односно потрошувачка претставува најмалку две третини од вкупното производство односно потрошувачка на производите и услугите на кои се однесува спогодбата.

Соодветната стопанска комора може да определи други мерила за склучување спогодба, но така што со тие мерила да не може да се утврди мнозинство помало од она од ставот 4 на овој член.

Со закон на републиката се определува начинот за склучување спогодба за промена на затечените цени помеѓу работните организации што вршат дејност на општествените служби, како и на мерилата за склучување такви спогодби.

Член 29

Спогодбата мора да ги содржи сите податоци кои според членот 26 став 3 на овој закон мора да ги содржи ценовникот, како и ден на почетокот на примената на спогодбата.

Член 30

Спогодбата за промена на затечените цени е полноважна кога со неа ќе се согласи органот за цени.

Органот за цени ќе ја ускрати својата согласност ако спогодбата отстапува од односите утврдени со општествените планови, а особено ако примената на спогодбата може да доведе до поголемо растројство на пазарот или до посетно загрозвање на животниот стандард на работните луѓе.

Ако органот за цени во рок од 30 дена од денот кога му е доставена спогодбата на согласност не донесе решение со кое ја ускратува согласноста, ќе се смета дека на спогодбата дал согласност.

Член 31

Спогодбата за промена на затечените цени со која се согласил органот за цени се објавува на начинот што ќе го определи соодветната стопанска комора.

Спогодбата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето, ако со спогодбата не е определено да влегува во сила на некој подоцнеж ден по објавувањето.

Спогодбата по влегувањето во сила ги обврзува сите работни организации што пуштаат во промет производи или вршат услуги на кои се однесува спогодбата.

Член 32

Ако работните организации во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на прописот со кој цените на одделни производи и услуги се задржани на затеченото ниво спогодбено не ги променат затечените цени или не ги усогласат во границите на општото ниво на затечените цени, органот за цени може да пропише максимални цени, калкулативни цени или може со своја согласност да ја услови полноважноста на тарифите на определени видови услуги.

Член 33

Во поглед на производите и услугите чии цени ги пропишал органот за цени во смисла на членот 32 од овој закон, работните организации можат да склучат спогодба за цените на тие производи и услуги.

На спогодбата од ставот 1 на овој член се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на спогодбата за промена на затечените цени.

Член 34

Ако органот за цени не ги пропише цените во смисла на членот 32 од овој закон во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на прописот со кој цените на одделни производи и услуги се задржани на затеченото ниво, работните организации можат самостојно да ги формираат цените на тие производи и услуги.

VI. Преодни одредби**Член 35**

Во согласност со насоките на Сојузната скупштина, а врз основа на анализата на движењето и односите на цените на пазарот, Сојузниот извршен совет ќе презема согласно со одредбите од овој закон мерки за што побрзо укинување на стопанско-управните мерки во областа на цените определени врз основа на сојузните прописи што се во сила на денот на влегувањето во сила на овој закон и за спроведување на основните начела од овој закон.

Член 36

Цените на производите и услугите што се задржани на затеченото ниво или чие ниво или начин за формирање е определен врз основа на сојузните прописи што се во сила на денот на влегувањето во сила на овој закон, остануваат и понатаму под непосредна општествена контрола на цените.

Цените на производите и услугите од ставот 1 на овој член можат да се менуваат на начинот определен со овој закон, со тоа што на нив не се применуваат одредбите од членот 30 став 3 и членот 34 од овој закон.

Член 37

За мерките преземени во смисла на чл. 24, 35 и 36 на овој закон, Сојузниот извршен совет ќе ја известува Сојузната скупштина при поднесување извештаи за движењето на стопанството и спроведувањето на текушната економска политика.

Член 38

До донесувањето на соодветните прописи, Сојузниот извршен совет може да донесува прописи за маржите и за пресметувањето на разликата во цените во прометот на стоки на големо и на мало.

Со прописот од ставот 1 на овој член може да се овласти сојузниот орган за цени поблиску да ја определи височината на маржите или разликата во цените во прометот на стоки на големо и на мало.

Член 39

До донесувањето на прописите за номенклатурата на производите и услугите старешината на сојузниот орган за цени, по потреба, дава упатства на кои производи и услуги се однесуваат мерките на непосредна општествена контрола на цените кога тие мерки се пропишани за одделни видови или групи производи односно за одделни видови услуги.

VII. Казнени одредби**Член 40**

Со парична казна од 1.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска организација или друго правно лице:

1) ако продава производи или врши услуги по цени над пропишаните затечени цени, максимални цени или калкулативни цени (член 16);

2) ако продава производи или врши услуги по цени над цените утврдени со спогодба (член 31);

3) ако врши услуги по тарифа со која не се согласил надлежниот орган, а таква согласност е задолжителна (чл. 16 и 32);

4) ако не се придржува кон определениот начин за формирање на цените за нови производи (член 23);

5) ако не се придржува кон пропишаната маржа (член 38);

6) ако при купување производи не се придржува кон пропишаната гарантирана цена или минимална откупна цена (чл. 17 и 20 став 2).

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна од 100 до 3.000 динари.

Член 41

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице:

1) ако не го извести надлежниот орган за цените заради евидентирање (член 16);

2) ако не му го достави ценовникот на надлежниот орган заради евидентирање (член 26 ст. 1 и 4);

3) ако ценовникот не ги содржи пропишаните податоци (член 26 став 3);

4) ако не обезбеди јавност за постигнат договор (член 9 став 3) или ако цените на производите и услугите не ги објави или на друг начин не им ги стори достапни на купувачите или корисниците (член 10).

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна од 50 до 500 динари.

Член 42

Имател на дуќан или поединец што ќе стори некое од дејствијата од членот 40 на овој закон, освен за дејствието непридржување кон пропишаната гарантирана цена или минимална откупна цена, или од членот 41 на овој закон, ќе се казни за прекршок со парична казна од 200 до 5.000 динари.

Кон казната за прекршок од ставот 1 на овој член ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршување на прекршокот.

Кон казната за прекршок од ставот 1 на овој член спрема имателот на дуќан може да се изрече и заштитната мерка привремена забрана на вршење определена дејност во траење до една година.

Член 43

Ако работната организација или друго правно лице сторило дејствие од членот 40 на овој закон, може да се изрече заштитната мерка забрана на вршење определена стопанска дејност.

Заштитната мерка од ставот 1 на овој член надлежниот суд ја изрекува под условите пропишани во членот 29 на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/65).

VIII. Завршни одредби**Член 44**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ”, бр.

30/62 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/65 и 57/65) и одредбите на членот 69 став 1 точка 3 и членот 84 точка 1 од Основниот закон за прометот на стоки.

Член 45

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

175.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за дополние на Законот за придонесите за обнова и изградба на Скопје, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 февруари 1967 година

П. Р. бр. 539
1 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Член 1

Во Законот за придонесите за обнова и изградба на Скопје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/64 и 29/65) по членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Придонес за Скопје не се плаќа од средствата наменети за инвестиции што се формираат од месен самопридонес на граѓани.”

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

176.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за дополние на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на

седницата на Стопанскиот собор од 28 февруари 1967 година.

П. Р. бр. 542
1 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/63 и 14/65), по членот 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Средствата на заедничките резерви на стопанските организации можа, во текот на 1967 година да се користат за исплата на личните доходи во рудниците на јаглен и за преквалификација на рудари.”

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

177.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за искористувањето на селскостопанското земјиште, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 февруари 1967 година.

П. Р. бр. 547
1 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Основниот закон за искористувањето на селскостопанското земјиште („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/59 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/65 — пречистен текст објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/65) во членот 1 став 3 зборовите: „земјиште што се наоѓа во потесниот градежен реон

на град или населба од градски карактер" се заменуваат со зборовите: „градежно земјиште“.

Во ставот 4, во првиот ред, по зборовите: „овој член“ се става заграда и се додаваат зборовите: „за земјишта по должината на патишта, канали, напни, железнички пруги, како и за други слични земјишта.“

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„(1) Општинското собрание може да пропише на сите земјишта на целата територија или на одделни делови од територијата на општината при обработката на земјиштето да треба до одредениот рок да се применат одредени минимум агротехнички мерки или одделни агротехнички мерки (длабочина на орањето, примена на вештачки гудриња и квалитетно семе, сечење и отстранување на пченковина, уништување на плевели и грмушки, прскање на овоштарници и лозја и др.).

(2) На хидромелиорациониот подрачје или подрачјето на кое е спроведена комасација на земјишта општинското собрание може како агротехничка мерка да пропише и плодород на поделски култури или сеење односно садење одредени поделски култури.

(3) По исклучок од одредбата на ставот 2 на овој член, плодород на поделски култури или сеење односно садење на одредени поделски култури општинското собрание може да пропише и за другите земјишта, ако за таа мерка се изјаснат повеќе од 50% сопственици на земјишта на определено подрачје, на начинот определен со закон на републиката.

(4) Исто така, општинското собрание може да пропише на селскостопанското земјиште чија производна способност поради природните услови или нерационална обработка е намалена така што тоа земјиште да е негодно за интензивно производство, да мораат да се применат одредени агрометеоролошки мерки (калпификација, одводнување, наводнување и сл.), заради оспособување на земјиштето за такво производство.

(5) Мерките од ст. 1 до 3 на овој член можат да се пропишат ако се претходно обезбедени услови за примена на тие мерки (земјоделски орудија и опрема, вештачко гудре, семе, стручна служба и др.) и ќе се применуваат додека постојат тие услови.“

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Кога селскостопанското земјиште на кое постои право на сопственост се обработува во кооперација со работна организација, пропишаните агротехнички мерки што се опфатени со договорот за кооперација должна е да ги спроведува таа работна организација ако со тој договор не е определено поинаку.“

Член 4

Чл. 6 до 10 се бришат.

Член 5

Во членот 12, пред сегашниот текст се внесува нов став 1, кој гласи:

„(1) Секоја земјоделска организација е должна да донесе свој основен план за искористување на земјиштето.“

Досегашниот член 12 станува став 2 на истиот член и пред неговиот текст се става ознака: „(2)“.

Член 6

Членот 14 се брише.

Член 7

Во членот 15, во првиот ред, пред зборовите: „Со пропис“ се става ознака: „(1)“.

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„(2) Со пропис на републиката можат да се определат услови за давање на пасишта и утрините во општествена сопственост на користење и да се определат обврски на организацијата на која пасиштата и утрините ѝ се даваат на користење во поглед на одржувањето и унапредувањето на тие пасишта и утрини, и да се пропише од организацијата на која пасиштата и утрините ѝ се дадени на користење да можат овие или нивни делови да се одземат ако таа не се придржува кон условите под кои пасиштата и утрините ѝ се дадени на користење, ако не ги применува пропишаните мерки за нивно одржување и унапредување или ако не се исполнети други со закон пропишани услови за нивното користење.“

(3) На работната организација на која ѝ се одзема пасиштето или утрива во смисла на ставот 2 од овој член, ѝ припаѓа надоместок за вложените средства за трајно зголемување на вредноста на тоа пасиште односно утрива и за изградените објекти на тоа пасиште односно утрива.

(4) При одземањето на пасиштето односно утривата според ставот 2 на овој член, се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка. Решението за одземање донесува собранието на општината, ако за тоа со закон на републиката не е определен друг орган.“

Член 8

Во членот 16 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Ако е очигледно дека корисникот на селскостопанско земјиште на кое постои право на сопственост не може пропишаните мерки да ги изврши на време и успешно со своите средства за работа, а до одредениот рок со договор со работна организација не обезбеди да се извршат тие мерки, надлежниот општински орган може да ренпи тие мерки на товар на корисникот на земјиштето да ги спроведе работната организација на која овој орган ќе ѝ го довери тоа, а по цените по кои таа работна организација им врши услуги на други лица.“

Член 9

Членот 19 се менува и гласи:

„Ако органот надлежен за работите на земјоделската инспекција утврди дека земјиштето не е обработено на начинот од членот 16 став 1 односно од членот 29 на овој закон, ќе му предложи на надлежниот орган да донесе решение тоа земјиште да се стави под присилна управа.“

Член 10

Членот 24 се менува и гласи:

„Надоместокот од членот 21 став 4 на овој закон по подмирување на стасаните обврски на сопственикот односно корисникот на земјиштето спрема општествената заедница што се однесуваат на тоа земјиште, му се исплатува на сопственикот односно корисникот на земјиштето.“

Член 11

Членот 25 се брише.

Член 12

Во членот 23 ст. 2 и 3 зборот: „изработи“ се заменува со зборот: „донесе“.

Член 13

Во членот 40 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„(1) Ако сопственикот на присоединетото земјиште е земјоделец, надоместокот се дава по спогодба на сопственикот на присоединетото земјиште и корисникот на арондацијата.

(2) Ако не дојде до спогодба од ставот 1 на овој член, на сопственикот на присоединетото земјиште му се дава на име надоместок за присоединетото земјиште соодветно земјиште од иста култура и бонитет, а по можност и од иста положба. Ако такво земјиште нема, се дава соодветно земјиште од друга култура и бонитет но од соодветна вредност.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„(4) Ако во случаите од ставот 3 на овој член нема можност да се даде зграда или друг објект на име надоместок за станбената зграда или економската зграда неопходна за земјоделската дејност на сопственикот на селскостопанското земјиште, сопственикот има право сам да ја сруши зградата и да го однесе материјалот од срушената зграда со обврска на корисникот на арондацијата да му ги надомести трошоците на рушењето на зградата и да му обезбеди станарско право на друг стан, ако сопственикот не живее во таа зграда, односно станарско право за лицата што имаат станарско право во таа зграда.“

По ставот 4 се додаваат три нови става, кои гласат:

„(5) Ако сопственикот не сака да ја сруши зградата, корисникот на арондацијата е должен да му го даде следниот надоместок:

1) ако сопственикот живее во таа зграда — надоместок во височина на вредноста на материјалот на зградата што би можел да го користи да ја срушеше сам зградата, и станарско право на друг стан, односно

2) ако сопственикот не живее во таа зграда — надоместок во височина на вредноста на зградата и станарско право за лицата што живеат во таа зграда.

(6) Условите на поранешното живеење во стан на лицата од ст. 4 и 5 на овој член не можат да се влошат во обезбедениот друг стан.

(7) За економска зграда и други објекти надоместокот се дава во пари.“

Член 14

Во членот 45 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Присоединетото земјиште, зграда односно друг објект станува општествена сопственост, а земјиштето, зградата односно друг објект што се дава во надоместок станува сопственост на поранешниот сопственик на присоединето земјиште, зграда односно објект.“

Член 15

Во членот 46 став 1 зборовите: „По завршената постапка“ се заменуваат со зборовите: „По правно-силноста на решението од членот 45 став 1 на овој закон“.

Во ст. 1 и 3 по зборот: „земјиште“ се додаваат записка и зборовите: „зграда или друг објект“.

Член 16

Во членот 48 став 1 зборот: „правно-силноста“ се заменува со зборот: „донесувањето“.

Член 17

По членот 49 се додава нов член 49а, кој гласи:

„Придонесите и другите обврски на сопственикот на земјиштето спрема општествената заедница во поглед на земјиштето што со арондацијата преминало во општествена сопственост ги поднесува поранешниот сопственик до денот на примопредавањето на земјиштето на земјоделската организација, а обврските во поглед на земјиштето примено во сопственост на име надоместок ги поднесува сопственикот од денот на приемот на земјиштето во посед односно од денот на правно-силноста на одлуката за надоместок, ако сопственикот не сакал да прими земјиште.“

Член 18

Во членот 51, во првиот ред, пред зборот: „Комасација“ се става ознака: „(1)“.

На крајот на точката 2 точката се заменува со записка и се додава зборот: „или“.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„(3) ако поради голема распарченост на земјишните парцели на кои постои право на сопственост тоа земјиште не може порационално да се обработува.“

Се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Во случајот од точката 3 на ставот 1 од овој член земјиште на земјоделска организација може да се опфати со комасација само со согласност на таа организација.“

Член 19

Во членот 54 на крајот се става записка и се додаваат зборовите: „а во случајот од членот 51 став 1 точка 3 на овој закон — по барање од мнозинството сопственици на земјишта опфатени со подрачјето за кое се предлага комасација.“

Член 20

Во членот 56 став 2 на крајот се става записка и се додаваат зборовите: „ако тие се спорни.“

Член 21

Во членот 59, во првиот ред, пред зборот: „При“ се става ознака: „(1)“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Ако фактичката состојба во поглед на правата на сопственост и другите стварни права на земјиштето што се внесува во комасационата маса не се сложува со состојбата во земјишните и други книги, а фактичката состојба не е спорна. Не се земе фактичката состојба утврдена во смисла на членот 56 став 2 од овој закон. Со ова не се засегнува во правата на трети лица што тие ги имаат на тоа земјиште.“

Член 22

Во членот 60 став 1 зборовите: „од иста култура и квалитет, а по можност и од еднаква положба“ се заменуваат со зборовите: „од приближно иста вкупна вредност, а по можност и од иста култура и приближно еднаква положба со оглед на обработката на земјиштето“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Приближната вкупна вредност на земјиштето што се добива од комасационата маса не може да биде пониска од 80%, а за сопствениците на земјиштата — ниту повисока од 120% од вкупната вредност на земјиштето внесено во комасационата маса, ако надлежниот орган и учесникот на комасацијата не се спогодот поинаку.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: „(5) При утврдувањето на нивната вредност, земјиштата се распоредуваат во разреди земајќи го предвид само бонитетот на земјиштето.“

Член 23

Во членот 61 ознаката пред текстот на ставот 1, како и ст. 2 и 3 се бришат.

Член 24

Членот 62 се менува и гласи:

„Надоместокот“ во пари за земјиште, разликата во пари помеѓу вредностите на земјиштата (член 60 став 3) и надоместокот за згради, други објекти и долгогодишни насади се определуваат според прописите за експропријација.“

Член 25

Во членот 63 став 1, во првиот и вториот ред, зборовите: „што се врши заради“ се заменуваат со зборот: „поради“.

Член 26

Во членот 66, во вториот ред, по зборот: „спогодба“ се додаваат зборовите: „на мнозинството“ и по зборот: „изврши“ се додава зборот: „привремено“, а зборот: „правно-силноста“, во четвртиот и петиот ред, се заменува со зборот: „донесувањето“.

Член 27

Во членот 67 ст. 2 и 3 се заменуваат со нови ст. 2 до 7, кои гласат:

„(2) Како трошоци за комасација се подразбираат трошоците за оние дејствија односно работи што исклучиво или претежно се изведуваат заради самата комасација на земјишта (составување списоци на земјишта и сопственици односно корисници со реамбулација на земјиштата, утврдување на вредноста на земјиштата и на распределбата на комасационата маса).

(3) Во трошоците за комасација не се засметуваат оние трошоци за геодетски работи од општо значење (изработка на тригонометриска и нивелманска мрежа, поставување на полигонска мрежа, снимање на детали и др.) кои според прописите за премерот и катастарот на земјиштата ги поднесуваат општествено-политичките заедници а кои работи би требало да се извршат и без спроведување комасација.

(4) Како трошоци за инвестиционите вложувања од ставот 1 на овој член се подразбираат трошоците за изградба на нова мрежа патишта, помали мостови и пропусни објекти, за регулација на потоци, за отстранување објекти, меѓи и др., како и трошоците за изградба на детална каналска мрежа што се изградува во врска со комасација.

(5) Трошоците за изградба на деталната каналска мрежа од ставот 4 на овој член ги поднесуваат самите корисници на таа мрежа.

(6) На име надоместок за трошоците за комасација и трошоците за инвестиционии вложувања во врска со спроведувањето на комасацијата што ги поднесува сопственикот на земјиштето — учесник на комасацијата, надлежниот орган може од сопственикот на земјиштето да прими соодветен дел од неговото земјиште. Овој дел земјиште преминува во општествена сопственост.

(7) Вредноста на земјиштето што се дава на име трошоците од ставот 6 на овој член се утврдува со меѓусебна спогодба на сопственикот на земјиштето и надлежниот орган.

Член 28

Во членот 68 пред ставот 1 се додава нов став 1, кој гласи:

„(1) Запишувањата во земјишните и други книги по решение за распределба на земјишта од комасационата маса се сметаат итни.”

По новиот став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Придонесите и другите обврски на сопственикот на земјиштето спрема општествената заедница во поглед на земјиштето што со арондацијата преминало во општествена сопственост ги поднесува поранешниот сопственик до денот на примопредавањето на земјиштето на земјоделската организација, а обврските во поглед на земјиштето примено во сопственост на име надоместок ги поднесува сопственикот од денот на приемот на земјиштето во посед односно од денот на правносилноста на одлуката за надоместок, ако сопственикот не сакал да прими земјиште.”

Досегашниот текст на членот 68 станува став 3 на истиот член и пред него се става ознака: „(3)”.
 Член 29

Во членот 70 став 1, во третиот ред, зборовите: „треба да се преземат работи” се заменуваат со зборовите: „собранието на општината може да пропишува мерки”.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Како мерки за заштита на земјишта од ерозија и порои можат да се пропишуваат особено: одгледување долгогодишни насади и повеќегодишни култури, привремена или трајна забрана на преорување ливади и пасишта и други површини и на нивно претворање во ниви со едногодишна култура, како и задолжителна преориентација од едногодишни кон повеќегодишни земјоделски или шумски култури.”

Член 30

Во членот 71 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Мерките за заштита на земјиште нападнато од ерозија и порои се спроведуваат на ерозионото подрачје.”

Член 31

Членот 72 се брише.

Член 32

Во членот 73, пред ставот 1 се внесуваат два нови става, кои гласат:

„(1) Објектите за заштита на земјишта од ерозија и порои подигнати од општествени средства на земјиштето на кое постои право на сопственост се општествена сопственост.

(2) Општествено-политичка заедница, работната и друга организација можат на сопственикот на земјиштето да му укажуваат материјална и друга помош во подигање на објекти и спроведување на други мерки за заштита на земјиште од ерозија и порои. Објектите подигнати на овој начин не се во општествена сопственост, ако со спогодбата со сопственикот на земјиштето не е утврдено поинаку.”

Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 3 и 4.

Член 33

Во членот 74 став 1, во првиот ред, по зборот: „заштитни” се додава зборот: „градежни”.

Член 34

Во членот 75 ст. 1 и 2 се заменуваат со нов став 1, кој гласи:

„(1) Трошоците за спроведување на пропишаните мерки за непосредна заштита на земјишта од ерозија и порои (член 70) ги поднесуваат сопствениците односно корисниците на земјиштата што се штитат со овие мерки, ако со закон на републиката не е определено поинаку.”

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборот: „работи” се заменува со зборот: „мерки”.

Член 35

Чл. 76 до 78 се бришат.

Член 36

Членот 79 се менува и гласи:

„Во поглед мерките за заштита на земјишта од ерозија и порои (член 70) согласно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на агротехничките односно агромелиорационите мерки.”

Член 37

Членот 80 се брише.

Член 38

Во членот 81 ставот 1 се брише.

Во досегашниот став 2, пред кој се брише ознаката: „(2)”, точ. 1 и 4 се бришат.

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2.

Член 39

Во членот 82 став 2, во третиот ред, по зборот: „сопственикот” се додаваат зборовите: „со членовите на своето домаќинство”.

Член 40

Членот 91 се менува и гласи:

„Закуподавачот е должен еден примерок од договорот со кој селскостопанско земјиште му се дава во закуп на индивидуален производител да му достави на општинскиот орган надлежен за работите на земјоделската инспекција во рок од 15 дена од денот на склучувањето на договорот.”

Член 41

Во членот 92, во петтиот ред, зборовите: „без надоместок“ се заменуваат со зборовите: „по некој друг основ (исполица и др.)“.

Член 42

Називот на главата IX и чл. 95 и 96 се бришат. Досегашните глави X до XII стануваат глави IX до XI.

Член 43

Во членот 100 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) да врши контрола на давањата на селскостопанско земјиште во закуп на индивидуални производители;“.

Досегашните точ. 3 до 6 стануваат точ. 4 до 7.

Член 44

Во членот 103 став 1 во точката 1, во вториот ред, во заграда зборовите: „член 4“ се заменуваат со зборовите: „чл. 4 и 5“, а во точката 5, во четвртиот ред, во заграда бројот: „79“ — со бројот: „70“.

Член 45

Во членот 104 став 1 точката 1 се брише.

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2.

Член 46

Во членот 105 во точката 1, во шестиот ред, во заграда зборовите: „ст. 1 и 2“ и во точката 9, во третиот ред, зборовите: „заради евиденција“ и зборовите во заграда: „став 2“, во петтиот ред, се бришат.

Член 47

Земјиште на кое постои право на сопственост а кое сопственикот не го обработувал ниту за тоа земјиште плаќал обврски спрема општествената заедница — десет или повеќе години до денот на влегувањето во сила на овој закон, туку за тоа време земјиштето го користела без договор со сопственикот работна организација или општествено-политичката заедница, преминува во општествена сопственост ако сопственикот на земјиштето за тоа време не поднесол тужба за признавање на своето право на сопственост на тоа земјиште или тужба за надоместок за користење на тоа земјиште.

Член 48

До донесувањето на прописите на републиката во смисла на членот 15 од Основниот закон за искористувањето на селскостопанското земјиште, а најдоцна за две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, собранието на општината може привремено да определи надоместоците или дел од надоместоците за користење пасишта односно утрини задолжително, да се користат за нивното одржување и унапредување.

Член 49

Арондациите и комасациите започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон, по кои не се донесени правносилни решенија за надоместок односно за доделување земја од комасационата маса, ќе се довршат според одредбите што биле во важност до тој ден.

Член 50

Извршувањето на обврските пропишани со републички закони во смисла на членот 81 од Основниот закон за искористувањето на селскостопанското земјиште, до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се регулираат со републички прописи.

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

178.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 март 1967 година.

П. Р. бр. 544

4 март 1967 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66) во членот 9 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Со закон со кој се установува социјално осигурување за одделни категории лица може да се предвиди и друг начин на организација на спроведувањето на осигурувањето.“

Член 2

Во членот 40 ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 3

Во членот 41 став 2 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „ако во смисла на членот 9 став 5 не е определено поинаку“.

Член 4

Во членот 58 став 1 зборовите: „претставници на собранието на заедницата и“ се заменуваат со зборовите: „претставници на собранијата на заедниците за кои заводот ги врши работите на спроведувањето на осигурувањето, како и претставници“.

Член 5

Во членот 117, во вториот ред, зборовите: „точка 1“ се заменуваат со зборовите: „точ. 1 и 2“.

Член 6

Во членот 138 став 3, во шестиот ред, зборовите: „чл. 99 до 103“ се заменуваат со зборовите: „чл. 101 до 103“.

Член 7

Членот 147 се менува и гласи:

„Финансирањето на социјалното осигурување на земјоделците се регулира со законот со кој се установува тоа осигурување и со законите со кои се вovedува социјално осигурување на земјоделците за одделни гранки на осигурување.“

Член 8

Во членот 148 став 1 точка 1, во третиот и четвртиот ред, зборовите во заграда: „Став 2 точка 1“ се бришат.

Член 9

Во членот 26 став 3 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) зборовите: „во членот 113“ се заменуваат со зборовите: „во членот 113а“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

179.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ВИШКОТ НА РАСХОДИТЕ НА ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена и дополнение на Законот за покривање на вишокот на расходите на фондовите на социјалното осигурување за 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 март 1967 година.

П. Р. бр. 541
4 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ВИШКОТ НА РАСХОДИТЕ НА ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за покривање на вишокот на расходите на фондовите на социјалното осигурување за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) по членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Со републички закон може да се определи, заради обезбедување потребни кредитни средства за покривање на вишокот на расходите над приходите на фондовите на здравственото осигурување утврден со завршните сметки за 1966 година, и заводите за социјално осигурување да се обврзат да депонираат кај определена банка дел од средствата кои со завршната сметка за 1966 година ќе ги издвојат во своите фондови.“

Задолжителното депонирање на средствата од ставот 1 на овој член и начинот на нивното користење за давање кредити ќе се врши на истиот начин и под истите услови што се предвидени и во чл. 5 и 6 на овој закон за депонирани средства на здравствениите установи.“

Член 2

Во членот 7 став 1 зборовите: „5 и 6“ се заменуваат со зборовите: „5, 6 и 6а“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

180.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 март 1967 година.

П. Р. бр. 543
4 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Во Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65) членот 1 се менува, така што да гласи:

„Здравствената заштита земјоделците си ја обезбедуваат со здравствено осигурување, врз основа на начелата за заемност и солидарност.“

Здравственото осигурување на земјоделците е задолжително.“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Здравственото осигурување на земјоделците се организира и се спроведува според начелата на самоуправањето, во рамките на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците.“

Самоуправањето со здравственото осигурување осигурениците-земјоделци го остваруваат преку собранијата на комуналните заедници и собранието на републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Со републички закон односно со статутот на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците може да се определи општите акти на заедницата, со кои се утврдуваат правата и обврските на осигурените лица, односно одделни од тие акти, да се донесуваат по пат на референдум.“

Член 3

Во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Со републички пропис поблиску се определува кои лица се сметаат земјоделци што задолжително

се осигуруваат со здравствено осигурување на земјоделците.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 4

Членот 4 се менува и гласи:

„Комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците го утврдува со своите општи акти, во согласност со законот, обемот на здравствената заштита и другите права што на осигурените лица им се обезбедуваат со здравственото осигурување, како и условите и начинот за користење на здравствената заштита.“

Со општите акти на заедницата (став 1) се утврдува, ако не е определено со закон поинаку, кои видови здравствена заштита се обезбедуваат во целина на товар на фондот на комуналната заедница, а кои со учество на осигурените лица во трошоците при користењето на заштитата, како и височината на тоа учество.“

Член 5

Во членот 5 став 1 уведната реченица се менува и гласи:

„Комуналните заедници на земјоделците им ги обезбедуваат на осигурените лица најмалку следните права од здравственото осигурување.“

По ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Освен видовите на здравствена заштита од ставот 1 на овој член, со републички закон можат да се определат и други видови здравствена заштита што комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците се должни да им ги обезбедат на осигурените лица како право врз основа на здравственото осигурување.“

Со републички закон се определуваат видовите на здравствена заштита од ст. 1 и 2 што на осигурените лица мораат да им се обезбедат во целина на товар на фондот на комуналната заедница.“

Член 6

Членот 6 се брише.

Член 7

Во членот 7 зборовите: „медицинска помош кој според законот го“ се заменуваат со зборовите: „здравствена заштита што ги“.

Член 8

Членот 8 се брише.

Член 9

Членот 9 се брише.

Член 10

По членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Средствата за здравственото осигурување на земјоделците се обезбедуваат со придонесите што ги плаќаат осигурениците-земјоделци.“

Височината и начинот на определувањето на придонесите ги утврдува комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Општинското собрание може да одлучи за земјоделците од определена имотна состојба придонесите или дел од придонесите да ги плаќа општината од свои средства

Со републички закон може да се установи обврска земјоделските задруги и другите работни организации да му плаќаат на фондот на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците посебен придонес за земјоделците што повремено ги ангажираат вој работен однос за вршење одделни работи. Со тој закон се определува и височината, како и начинот на утврдувањето и пресметувањето на посебниот придонес.

Со републички закон можат да се установат и други приходи за обезбедување средства за здравственото осигурување на земјоделците.“

Член 11

Во членот 10 ставот 1 се брише.

Ставот 2, кој станува нов став 1, се менува и гласи:

„Од остварените придонеси и други приходи се формира фонд на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците. Комуналната заедница може да формира повеќе фондови на здравствено осигурување на земјоделците, со посебна намена.“

Во сегашниот став 3, кој станува став 2, зборот: „социјалното“ се заменува со зборот: „здравственото“.

Ставот 4, кој станува нов став 3, се менува и гласи:

„Работењето на фондовите на здравственото осигурување на земјоделците и на фондовите на здравственото реосигурување на земјоделците го водат, од името на заедниците заводите за социјално осигурување, ако со републички закон не е определено поинаку. Заводите го водат ова работење според прописите за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.“

Член 12

Во членот 11 зборовите: „комунален завод за социјално осигурување“ се заменуваат со зборовите: „завод односно организација што го води работењето на тој фонд“ (член 10 став 3).

Член 13

Во членот 12, во првата и втората реченица, зборовите: „на социјалното осигурување на земјоделците“ се бришат.

Член 14

Членот 13 се менува и гласи:

„Здравствената заштита што се обезбедува со здравственото осигурување ја остваруваат осигурените лица кај здравствените установи.“

Односите помеѓу комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците и здравствените установи се регулираат со договори, применувајќи ги согласно прописите што се однесуваат на воспоставањето на договорни односи на здравствените установи и фондовите на здравственото осигурување на работниците.

За склучување договор за укажување здравствена заштита на осигурените лица одлучува собранието на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците. Договорите го врши заводот односно организацијата што го води работењето на фондот на здравственото осигурување на земјоделците. Договорите за укажување здравствена заштита на осигурените лица склучени со здравствените установи на предлог од заводот односно организацијата што го води работењето на фондот на одделно подрачје, важат во поглед договорните надоместоци за здравствени услуги за сите комунални заедници на здравственото осигурување на земјоделците чии осигурени лица ги користат услугите на тие установи.“

Член 15

Членот 14 се менува и гласи:

„Со републички закон се определуваат основните услови за формирање на комунални заедници и начинот на формирањето на републичка заедница на здравственото осигурување на земјоделците, како и основите на организацијата на самоуправувањето на осигурениците во овие заедници и на финансирањето на здравственото осигурување на земјоделците.“

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците.

Член 17

До усогласувањето на републичките прописи со одредбите на овој закон ќе се применуваат одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

181.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦРВЕН КРСТ

Се прогласува Законот за положбата и овластувањата на Југословенскиот црвен крст, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 март 1967 година.

П. Р. бр. 545

4 март 1967 година
Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦРВЕН КРСТ

Член 1

Југословенскиот црвен крст како доброволна хуманитарна, социјално-здравствено-воспитна организација на граѓани ги има овластувањата предвидени со законот.

Со статутот на Југословенскиот црвен крст се утврдуваат задачите, организацијата и начинот на работата на организацијата.

Член 2

Југословенскиот црвен крст претставува организација на црвен крст пред меѓународните организации на црвен крст и одржува и развива врски со сродните меѓународни и национални организации, како и со други национални хуманитарни, социјални и здравствени организации.

Член 3

Југословенскиот црвен крст учествува во укажување помош во случај на елементарни непогоди, епидемии и други поголеми несреќи и вооружени судирања од секој вид и врши други работи од хуманитарен, социјален и здравствено-воспитен карактер, а особено:

1) соработува со здравствената служба на спроведување на мерките за превентивна заштита на здравјето на граѓаните;

2) во случај на вооружено судирање соработува со санитарската служба на вооружените сили и активно учествува во организирањето на негата и лекувањето на ранети и болни и во извршувањето на работите во врска со здравствената и социјалната заштита на населението;

3) собира, средува и чува податоци за жртвите на вооружени судирања и масовни несреќи во време на вооружено судирање и во време на мирот и на барање на поединци или органи и организации дава податоци за тие жртви и издава исправи за фактите за кои води евиденција;

4) ја распоредува помошта примена од националните друштва на Црвен крст, Црвен полумесец, Црвен лав и сонце, од Меѓународниот комитет на Црвен крст и други организации; собира помош во земјата и ја испраќа во странство;

5) работи на здравствено-социјалната заштита и здравственото просветување (прва помош, куќна нега на болни, борба против туберкулозата и сл.).

Југословенскиот црвен крст врши и други работи што произлегуваат од одредбите на Женевските конвенции за заштита на жртвите од војната, од 12 август 1949 година, како и од другите меѓународни обврски што во оваа област ги има преземено Југославија.

Член 4

Знакот на Југословенскиот црвен крст е крст во црвена боја кој има четири еднакви краци на бело поле.

Член 5

Општествено-политичките заедници и нивните органи, санитарската служба на вооружените сили, здравствените, социјалните и образовните установи, заводите за социјално осигурување, други организации и граѓани, како и југословенските дипломатски и конзуларни претставништва, му укажуваат на Југословенскиот црвен крст помош во извршувањето на неговите задачи.

Член 6

За извршување на своите задачи Југословенскиот црвен крст, покрај средствата определени со статутот, остварува средства и од:

1) приходи собрани за време на Неделата на црвен крст, Неделата на борбата против туберкулозата и други акции и дејности, во рамките на своите задачи;

2) приходи што се остваруваат при наплатата на влезни билети за приредби, во согласност со овој закон;

3) средства добиени од општествено-политичките заедници;

4) прилози од работните и други организации.

Член 7

За време на Неделата на црвен крст и Неделата на борбата против туберкулозата Југословенскиот црвен крст може да организира и да спроведува акција за собирање доброволни прилози од граѓани.

За време на Неделата на црвен крст работните организации што вршат превоз во јавниот меѓуместен и меѓународен сообраќај се должни да наплатуваат во полза на Југословенскиот црвен крст по една пара на секој динар односно на секој започнат динар од наплатената возна цена, а работните организации на поштенскиот сообраќај по 5 пари на сите поштенски пратки во внатрешниот сообраќај, освен на пратките на весници и списанија и на пратките што ги испраќаат државните органи и Југословенскиот црвен крст.

Член 8

Работните и други организации и други правни лица и граѓани, што ќе организираат приредби (културни, кино-приредби, забавни и други приредби, како и спортски приредби и натпревари) на кои е дозволен пристап со платен влезен билет, должни се да наплатат во полза на Југословенскиот црвен крст по една пара на секој динар од вредноста на продадените влезни билети.

Како приредби во смисла на ставот 1 од овој член не се сметаат изложбите на слики, скулптури и други предмети од уметничка или музејска вредност, театарските претстави, ниту приредбите што ќе

ги организираат ученици и студенти во кругот на училишта, факултети и академии — за ученици и студенти.

Член 9

Паричните средства наплатени во полза на Југословенскиот црвен крст според чл. 7 и 8 на овој закон, се уплатуваат на соодветната сметка на општинската организација на Југословенскиот црвен крст веднаш по пресметување и наплатување, а најдоцна до крајот на наредниот месец за изминатиот месец.

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на приходи на Југословенскиот црвен крст од чл. 7 и 8 на овој закон.

Член 10

Заедниците на социјалното осигурување можат со договор да му доверат на Југословенскиот црвен крст да спроведува акции и дејности на полето на здравствено-социјалната заштита и здравственото просветување и за тие акции и дејности да му обезбедат парични средства.

Член 11

Југословенскиот црвен крст не плаќа царина за материјалите и стоките што ги увезува од странство а што му служат за извршување на неговите задачи и за вршење на дејностите.

Член 12

Југословенскиот црвен крст не пресметува и не ѝ плаќа на општествената заедница придонеси и даноци на остварените приходи од членот 6 на овој закон, ниту на остварените приходи од приредби и лотарии што таа ќе ги организира според важечките прописи.

Член 13

Во случај на елементарна непогода, епидемија или друга позначителна несреќа Југословенскиот црвен крст, во извршувањето на своите задачи, има право на првенство во превозот на лица и материјали и во праќањето на вести со сите средства на јавниот сообраќај и врски.

При превозот на материјали и лица во акциите од ставот 1 на овој член, работните организации можат на Југословенскиот црвен крст да му даваат попуст или целосно ослободување од плаќање цена на превозот или други услуги. Работните организации што на тој начин му укажуваат помош на Југословенскиот црвен крст се ослободуваат од плаќање на сите придонеси и даноци на вредноста на тие услуги.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за Југословенскиот црвен крст („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64) и членот 8 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/58, 28/59, 46/60, 13/61 и 29/62).

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

182.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА ЗДОБИЕНИ ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за нострификација на училишните свидетелства здобиеени во странство,

што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 1 февруари 1967 година.

П. Р. бр. 540

1 март 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката.

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА ЗДОБИЕНИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Југословенски државјани што во странство завршиле училиште или се здобиле со докторат на науките можат да бараат да им се нострифицира свидетелството за завршеното во странство училиште или докторат на науките.

Лица што не се југословенски државјани можат да бараат нострификација на свидетелствата за завршеното училиште или за стечениот докторат на науките во странство ако имаат правен интерес да им се признае тоа во Југославија.

Член 2

Со нострификацијата му се признава на свидетелството или дипломата (во понатамошниот текст: свидетелството) на странско училиште рамноправноста со свидетелството на домашно училиште од ист вид, вклучувајќи го тука и признавањето на стручниот назив и академскиот степен, како и другите права што ги дава такво домашно свидетелство.

Член 3

Нострификација на свидетелствата за завршено училиште во странство вршат, и тоа:

- 1) на свидетелство за завршено основно училиште, гимназија или стручно училиште — органот определен со републички пропис;
- 2) на свидетелство за завршено вишо училиште — соодветното односно сродното вишо училиште;
- 3) на свидетелство за завршен прв степен на настава на висока школа, уметничка академија или факултет — соодветната односно сродната висока школа, уметничка академија или факултет, што имаат организирана настава од прв степен;
- 4) на свидетелство за завршен втор степен на настава на висока школа, уметничка академија или факултет — соодветната односно сродната висока школа, уметничка академија или факултет што имаат организирана настава од втор степен;
- 5) на свидетелство за завршен трет степен на настава на висока школа, уметничка академија или факултет односно друга установа — соодветната односно сродната висока школа, уметничка академија или факултет, што, во согласност со законот, имаат организирана настава од трет степен, како и научна установа која врз основа на законско овластување има организирана соодветна односно сродна настава од трет степен.

Со републички пропис може да се определи нострификација на свидетелствата здобиеени на странски виши училишта да вршат само определени виши училишта.

Член 4

Нострификација на свидетелство за докторат на науките здобиеен во странство врши соодветниот односно сродниот факултет, уметничка академија, како и висока школа или научна установа, на кои по законско овластување може да се стекнува докторат на науките.

Член 5

Нострификација на свидетелствата здобиени во странство од членот 3 став 1 точ. 2 до 5 и од членот 4 на овој закон вршат соодветните училишта односно соодветните овластени научни установи, а сродните — ако соодветни нема.

Член 6

Нострификација на свидетелствата здобиени во странство, врши на виша, висока школа, уметничка академија, факултет или научна установа наставничкиот совет односно на него соодветниот орган определен со статутот на установата.

Со статутот и друг општ акт на вишото училиште, високата школа, уметничката академија, факултетот или научната установа, се утврдува и постапката за нострификација, во согласност со републичките прописи.

Член 7

Кон барањето за нострификација се прилага свидетелството за завршеното училиште или здобиениот докторат на науките во оригинал и три примерка заверен превод или дупликат односно друг понатамошен примерок од свидетелството кој, во согласност со законите на земјата во која е завршено училиштето односно стечен докторатот на науките, во сè го заменува оригиналното свидетелство. Органот што врши нострификација на свидетелството може да бара и други докази во оригинал и заверен превод, од кој можат да се видат условите и текот на школувањето во односното училиште.

Член 8

При репашавање за нострификација на свидетелство здобиено во странство се зема предвид системот на школувањето во односната странска земја, наставниот план и програма на училиштето во кое е стечено свидетелството, условите на приемот на школување, траењето на школувањето, правата што ги дава свидетелството во земјата во која е тоа стечено, како и другите околности од значење за нострификацијата.

Ако во постапката за нострификација се најде дека програмата на завршеното странско училиште позначително отстапува од програмата на соодветното односно сродното училиште во Југославија, нострификацијата на свидетелството од такво училиште се условува со претходно полагање определени дополнителни (нострификациони) испити или со изработка на определени работи.

Свидетелство за докторат на науките може да се нострифицира ако се утврди дека тоа му одговара на докторат на науките здобиени во нашата земја.

Член 9

Содржината на решението со кое се нострифицира свидетелството се испишува на грбот на оригиналното свидетелство и неговите заверени преводи (клаузула за нострификација на свидетелство).

Оригиналот од свидетелството и еден примерок од неговиот заверен превод му се предаваат на лицето што бара нострификација, вториот примерок од преводот го задржува установата што ја врши нострификацијата, а третиот примерок му се доставува на републичкиот орган надлежен за работите на образованието заради општ увид.

Член 10

Ако во постапката за нострификација се утврди дека во Југославија нема соодветно односно сродно училиште што би можело да го нострифицира свидетелството здобиено во странство, републичкиот орган надлежен за образованието ќе формира, ако за тоа има можност, посебна комисија од соодветни стручњаци која ќе одлучи за нострификацијата на односното свидетелство.

Член 11

Против решението за одбивање на нострификацијата не може да се изјави жалба.

Член 12

Признавањето на завршени одделни класови — години, семестри, положени испити и сл. во странство заради продолжување на школувањето во Југославија се регулира со републички пропис.

Член 13

Органите и установите кои според одредбите на овој закон вршат нострификација на свидетелствата здобиени во странство, ја чуваат документацијата и водат евиденција за свидетелствата што ги нострифицирале согласно со републичките прописи.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање испитите и семестрите од странски факултети („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/49 и 53/52) и Напатствието за установување и работење на комисији за признавање сведочанства на иностраните средни општообразовни и стручни школи и стручни испити положени во странство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/47).

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

183.

Врз основа на членот 178 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 45 став 1 и членот 49 став 1 од Законот за стопанските судови, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И ЗА ИЗБОРОТ НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД

1. Во Врховниот стопански суд се избира вкупно 49 судии-поротници.
2. За судии-поротници на Врховниот стопански суд се избираат:
 - 1) Кочо Адимитревски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје;
 - 2) Милан Алексиќ, директор на Институтот за надворешна трговија — досегашен судија-поротник;
 - 3) Димитар Војковски, потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;
 - 4) др проф. Владислав Брајковиќ, редовен професор на Правниот факултет во Загреб;
 - 5) Драгутин Брандајс, директор на сектор на застапништво на Претпријатието „Генералекспорт” — досегашен судија-поротник;
 - 6) Марјан Брили, секретар на Советот за градежништво на Сојузната стопанска комора — досегашен судија-поротник;
 - 7) Марјан Цуцулик, досегашен помошник сојузен секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;
 - 8) Милорад Чичиќ, секретар на Одборот за правни прашања во стопанството на Републичката стопанска комора на СР Босна и Херцеговина;
 - 9) др Илија Чоловиќ, самостоен стручен соработник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски — досегашен судија-поротник;
 - 10) др Мирко Даутовиќ, вонреден професор на Економскиот факултет во Белград;

11) Вучета Девик, секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Црна Гора;

12) Анте Доманџиќ, помошник директор на Управата за царини на СФРЈ;

13) инж. Џемал Драче, советник на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање — досегашен судија-поротник;

14) Милојко Дролц, помошник генерален директор на Југословенската инвестициона банка;

15) Јосип Гарван, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија — досегашен судија-поротник;

16) Ѓоко Ивановиќ, началник на Интендантската управа на Југословенската народна армија — досегашен судија-поротник;

17) Мирко Јамник, директор на Заводот за цени на СР Словенија;

18) Микун Јауковиќ, секретар на Одборот за сообраќај на Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

19) Светислав Јешиќ, главен директор на Југословенската банка за надворешна трговија — Филијала Белград — досегашен судија-поротник;

20) Асан Керим, претставник на Претпријатието за застапништво и меѓународна трговија „Interimpex“ во Белград;

21) Јоже Коросец, советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;

22) Џевад Кучукалик, началник на Одделението за правни работи на Железничкото транспортно претпријатие — Сараево;

23) др Рудолф Леградиќ, професор на Економскиот факултет во Белград — досегашен судија-поротник;

24) Владимир Лончар, помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

25) Фауст Љуба, советник во Сојузниот извршен совет;

26) Богдан Мајсторовиќ, хонорарен советник во Секретаријатот за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет, сега пензионер — досегашен судија-поротник;

27) Јово Малишиќ, заменик директор на Службата на општественото книговодство — Филијала во Приштина;

28) инж. Горѓе Миџиќ, професор на Земјоделскиот факултет во Белград — досегашен судија-поротник;

29) Чedomил Милиќевиќ, советник на сојузен секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;

30) инж. Жарко Мркушиќ, професор на Вишата школа за надворешна трговија во Белград — досегашен судија-поротник;

31) др Зорка Мудриќ, помошник директор на Институтот за економика на земјоделството на Социјалистичка Република Србија;

32) Михајло Мургањански, генерален директор на Претпријатието за производство на рабни цевки и метални конструкции „11 октомври“ во Куманово;

33) Душан Нејков, помошник претседател на Сојузниот комитет за туризам;

34) Александар Орландиќ, потпретседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците на индустријата и рударството на Југославија;

35) Иван Пај, помошник сојузен секретар за труд;

36) Владимир Пејоски, раководител на сектор во Сојузниот завод за стопанско планирање — досегашен судија-поротник;

37) Димитар Поп Георгиев, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје;

38) др Суѓа Полоци, доцент на Правно-економскиот факултет во Приштина;

39) Богдан Радишиќ, секретар на Стопанската комора на град Белград;

40) Мане Ребиќ, помошник републички секретар за финансии на СР Србија;

41) Душан Роловиќ, директор на Сојузниот завод за јавна управа;

42) др Хуго Схала, директор на Дирекцијата за општи девизни работи и контрола при Народната банка на Југославија — Централна за Словенија;

43) др Бранко Стјепановиќ, советник во Сојузниот секретаријат за финансии — досегашен судија-поротник;

44) Јан Шебеши, финансиски директор на фабриката „Север“ во Суботица;

45) др Васо Шкапин, помошник директор на Деловното здружение за руди и метали во Љубљана;

46) Звонимир Танко, директор на Фабриката за велосипеди „Рог“ во Љубљана;

47) др Велимир Васиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Белград;

48) др Алберт Верона, правен советник во Фабриката на фармацевтски и хемиски производи „Плива“ во Загреб; и

49) Милорад Вуховиќ, помошник републички секретар во Извршниот совет на СР Србија

Сојузна скупштина

АС бр. 678
1 март 1967 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милош Миниќ, с. р.

184.

Врз основа на членот 616 став 2 од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65 и 7/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ ОД МАЛОПРОДАВНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА

1. Износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта се определува во височина, и тоа:

- 1) од еден литар моторен бензин — 0,35 динари;
- 2) од еден литар плинско масло — 0,30 динари.

2. Износот од точката 1 на оваа одлука влегува во малопродавната цена на моторен бензин и плинско масло за сите количини продадени на крајните потрошувачи, освен за количините од членот 61в на Основниот закон за јавните патишта.

3. Износот од точката 1 на оваа одлука за продадените количини моторен бензин и плинско масло продавачот го пресметува и уплатува на начинот и во роковите што се определени за пресметување и уплатување на сојузниот данок на промет.

Уплатувањето се врши на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство што е определена со пропис на републиката, и тоа:

1) за количините на моторен бензин и плинско масло продадени на мало — на сметката во онаа република на чија територија е извршена продажбата на мало;

2) за количините на моторен бензин и плинско масло продадени на големо од страна на производителот или од склад на трговско претпријатие на големо и тоа непосредно на потрошувачот — на сметката во онаа република на чија територија е седиштето на потрошувачот.

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии да ја пропише, во спогодба со сојузниот секретар за сообраќај и врски, постапката за пресметување и уплатување на износот од точката 1 на оваа одлука.

5. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување височината на надоместокот за патишта на цената на бензинот и плинското масло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 33/65 и 52/66).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува во републиките, согласно со членот 12 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), од денот на влегувањето во сила на соодветниот закон на републиката.

Р. п. бр. 27
8 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

185.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 29/66), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66 и 24/66) во членот 17 во класата 1 и 2: Финансиски и пресметковни контата, во групата контата 10 — Средства кај банката, синтетичното konto: „103 — Средства на уплатената амортизација“ се менува и гласи: „103 — Средства издвоени за инвестиции“.

Во групата контата 14 — Исплатени лични доходи, по синтетичното konto 142 се додава ново синтетично konto 143, кое гласи:

„143 — Исплатен надоместок на личниот доход за првите триесет дена спреченост за работа“.

Во групата контата 15 — Лични доходи на работниците, по синтетичното konto 152 се додава ново синтетично konto 153, кое гласи:

„153 — Надоместок на личниот доход за првите триесет дена спреченост за работа“.

Во групата контата 16 — Односи со посебните погонски, деловни и други единици, синтетичното konto: „168 — Работничко-службенички ресторани и мензи“ се менува и гласи: „168 — Угостителски единици“.

Во групата контата 19 — Активни временски разграничувања, синтетичното konto: „197 — Трошоци за одржување и обновување на шуми и други издатоци за техничко и друго унапредување на шумското производство“ се брише.

Во групата контата 23 — Обврски од вкупниот приход, личните доходи и средствата за лични доходи, синтетичното konto: „230 — Амортизација“ се менува и гласи: „230 — Обврски спрема средствата на амортизацијата и амортизација на станбените згради“.

Синтетичното konto: „238 — Обврски од средствата за станбена изградба“ се менува и гласи: „238 — Обврски за станбена изградба“.

Во групата контата 29 — Пасивни временски разграничувања, синтетичното konto: „297 — Пресметана амортизација за регенерација на шуми“ се брише.

Во класата 4: Трошоци на работењето и укалкулирани лични доходи, во групата контата 42 — Разни трошоци, синтетичното konto: „426 — Укалку-

лирани трошоци за инвестиционото одржување на основните средства“ се менува и гласи: „426 — Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства“.

Во класата 9: Извори на постојаните средства, во групата контата 92 — Други извори на основните средства, синтетичното konto: „926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација“ се брише.

Во групата контата 94 — Извори на средствата на заедничката потрошувачка, синтетичното konto: „946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација“ се брише.

Член 2

Во членот 18 став 1 броевите: „14/65 и 56/65“ се заменуваат со броевите: „14/65, 56/65, 29/66, 1/67 и 7/67“.

Во ставот 2 по зборот: „земјоделските“ се додаваат зборовите: „и шумските земјишта“.

Ставот 12 се менува и гласи:

„На контото 009 — Основни средства вон употреба, се водат предметите од основните средства што не ги користи стопанската организација. За овие предмети стопанската организација е должна да обезбеди одвоена аналитичка евиденција, по правило, за градежните објекти од стопански карактер, за орудијата за работа и слично, според контата од групата контата 00 — Основни средства“.

Член 3

Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи:

„На контата од групата 01 — Исправка на вредноста на основните средства, се води пресметаната амортизација и книговодствените отписи на основни средства“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На контото 010 — Исправка на вредноста на основните средства, се книжат, на товар на контото 900 — Деловен фонд, и книговодствените отписи на основни средства за кои не се пресметува амортизација“.

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„На контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација, се книжи пресметаната амортизација на товар на контото 440 — Укалкулирана амортизација. На товар на ова konto се книжат книговодствените отписи на основни средства во височина на пресметаната амортизација, а во корист на контото 010 — Исправка на вредноста на основните средства“.

Досегашниот став 4 се брише.

Член 4

Во членот 20 став 4 зборовите: „на плаќање“ се заменуваат со зборовите: „за пресметување“.

Член 5

Во членот 21 став 11 првата реченица се менува и гласи:

„Според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации надоместокот на потрошените предмети од средствата на заедничката потрошувачка (амортизацијата) не може да се врши на товар на вкупниот приход, туку обновата и одржувањето на предметите на средствата на заедничката потрошувачка се врши на товар на паричните средства на заедничката потрошувачка а според општиот акт на стопанската организација“.

Член 6

Во членот 22 став 7 по зборовите: „на посебна сметка“ запираката се брише.

Во ставот 10 зборовите: „контото 230 — Амортизација“ се заменува со зборовите: „контото 230 — Обврски спрема средствата на амортизацијата и амортизација на станбените згради“.

Член 7

Во членот 23 став 2 втората реченица се брише.

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Во рамките на ова konto стопанската организација ја води задолжително на посебно аналитично konto состојбата и движењето на средствата на амортизацијата. Истовремено со книжењето на пресметаната амортизација, за износот на пресметаната амортизација се задолжува ова konto со одобрување на аналитичното konto Жиро-сметка — редовно konto. Како потрошок на средствата се евидентираат на ова аналитично konto само исплатите што се однесуваат на основните намени на средствата на амортизацијата, т. е. за замена на постојните и за набавка на нови основни средства. Непотрошените средства на амортизацијата, вклучувајќи ги и средствата што се користени како обртни а кои на почетокот на 1967 година се пренесуваат на жиро-сметката, стопанските организации ќе ги евидентираат и на тоа посебно аналитично konto.“

Натамошното расчленување на синтетичното konto 100 — Жиро-сметка, стопанската организација го врши слободно според своите потреби, а, по правило, води посебно аналитично konto за книжење на издадените налози до приемот на извештајот за извршеното книжење кај банката (преодна сметка).“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Досегашниот став 4, кој станува став 6, се менува и гласи:

„Контото 101 — Средства на доходот издвоени во текот на годината, се задолжува во текот на годината за делот на доходот што стопанската организација го издвоила на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, со одобрување на синтетичното konto 100 — Жиро-сметка.“

Досегашниот став 5 станува став 7.

Досегашниот став 6, кој станува став 8, се менува и гласи:

„На контото 103 — Издвоени средства за инвестиции, се водат средствата што стопанската организација ги издвоила на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство во смисла на членот 566 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65 и 52/66).“

Ставот 7 се брише.

Досегашните ст. 8 до 11 стануваат ст. 9 до 12.

Во досегашниот став 12, кој станува став 13, точката 2 се брише, а точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3.

Досегашниот став 13 станува став 14.

Член 8

Во членот 26 став 4 точката 2 се менува и гласи:

„2) побарувања од лица што остваруваат примања врз основа на дополнителна работа;“.

Член 9

Во членот 27 став 5 зборовите: „чл. 133 до 135 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65)“ се заменуваат со зборовите: „чл. 138 до 140 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66 и 52/66).“

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„На контото 143 — Исплатен надоместок на личниот доход за првите триесет дена спреченост за работа, се книжат исплатените износи на надоместоци на личниот доход за првите триесет календарски денови спреченост за работа поради привремена неспособност за работа, определено лекување во текот на работното време, неопходно лекување според прописите за воените инвалиди од војните или негување заболел член на семејството во смисла на членот 99 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното о-

сигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66). Покривањето на исплатените износи се врши од распределбата на средствата за лични доходи во полн износ преку контото 153 — Надоместок на личниот доход за првите триесет дена спреченост за работа, односно контото 250 — Лични доходи од остварениот доход.“

Досегашните ст. 6 до 9 стануваат ст. 7 до 10.

Член 10

Во членот 28 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Контото 153 — Надоместок на личниот доход за првите триесет дена спреченост за работа, се задолжува за износот на надоместокот во смисла на членот 99 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, кој му се одобрува на контото 143 — Исплатен надоместок на личниот доход за првите триесет дена спреченост за работа.“

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 6 до 8.

Член 11

Во членот 30 точка 4 броевите: „12/65, 29/65 и 4/66“, се заменуваат со броевите: „12/65, 29/65, 4/66 26/66 и 1/67“, а на крајот точката се заменува со точка и запирка.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) на контото 179 — Други разни средства, се водат средствата за кои во оваа група conta не е предвидено посебно konto. Во рамките на ова konto се водат на посебно аналитично konto и средствата што стопанската организација ги внесла во кредитниот фонд на банката.“

Член 12

Во членот 31 став 8 зборовите: „Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57 и 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64)“ се заменуваат со зборовите: „Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66 и 42/66).“

Член 13

Во членот 32 ставот 3 се брише.

Досегашните ст. 4 до 10 стануваат ст. 3 до 9.

Член 14

Во членот 35 став 1 во точката 1 зборовите: „основните средства“ се заменуваат со зборовите: „станбените згради“.

Во точката 4 зборовите: „и сл.“ се заменуваат со зборовите: „и Законот за амортизација на основните средства на работните организации — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„На контото 230 — Обврски спрема средствата на амортизација и амортизација на станбените згради, се книжат обврските и уплатите во корист на средствата на амортизацијата според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации и Законот за амортизација на основните средства на работните организации (продажба, осигурување и расходување), како и пресметаната и уплатена амортизација на станбените згради според одредбите од членот 40 став 2 на Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65).“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Книжењето на пресметаната и уплатена амортизација на станбените згради се врши на следниот начин:

1) за износот на укалкулираната амортизација се задолжува контото 440 — Укалкулирана амортизација, а се одобрува соодветното аналитично konto 230 — Обврски спрема средствата на амортизацијата и амортизација на станбените згради;

2) за уплатениот износ на укалкулираната амортизација се задолжува соодветното аналитично konto на контото 074 — Парични средства на фондот на станбените згради, а се одобрува контото 100 — Жиро-сметка;

3) истовремено за уплатениот износ на укалкулираната амортизација се задолжува соодветното аналитично konto на контото 230 — Обврски спрема средствата на амортизацијата и амортизација на станбените згради, а се одобрува контото 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: „Истовремено со книжењето на уплатата по основот на осигурување, продажба и расходување основни средства на товар на контото 100 — Жиро-сметка, во корист на соодветното konto (купувачи, резервен фонд и др.), се задолжува контото 230 — Обврски спрема средствата на амортизацијата и амортизација на станбените згради, во корист на контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација.“

Досегашните ст. 4 до 10 стануваат ст. 5 до 11. Во досегашниот став 11, кој станува став 12, зборовите: „238 — Обврски од средствата за станбена изградба“ се заменуваат со зборовите: „238 — Обврски за станбена изградба“.

Досегашниот став 12 станува став 13.

Член 15

Во членот 37 став 2 точка 1 по зборовите: „други лични издатоци“ се додаваат зборовите: „односно надоместок“.

Член 16

Во членот 38 став 1 точка 1 по зборовите: „од работен однос“ се додаваат записка и зборовите: „како и надоместоците за првите триесет дена спреченост за работа“.

Во точката 2 зборовите: „во смисла на точката 18 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и за плаќање на придонесите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65)“ се бришат.

Во точката 3 зборовите: „чл. 133 до 135“ се заменуваат со зборовите: „чл. 138 до 140“.

Член 17

Во членот 39 став 6 по зборовите: „на име детски додаток записката и зборовите: „на име надоместоци за првите триесет дена боледување“ се бришат.

Член 18

Во членот 40 ставот 3 се брише.

Досегашните ст. 4 до 8 стануваат ст. 3 до 7.

Член 19

Во членот 48 ставот 9 се менува и гласи:

„На контото 426 — Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства, се книжат фактичните трошоци за инвестиционото одржување на предметите што сочинуваат основни средства. Ако стопанската организација трошоците за инвестиционо одржување ги надоместува од вкупниот приход според претсметката, фактичните трошоци се книжат на контото 191 — Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства, а на товар на контото 426 се книжат пресметаните трошоци според претсметката со тоа што за пресметаниот износ се одобрува контото 291 — Пресметани трошоци за инвестиционо одржување на основните средства.“

Член 20

Во членот 52 став 7 по зборовите: „годишниот одмор“ се додаваат записка и зборовите: „за првите триесет дена спреченост за работа“, а по бројот: „55/65“ се додаваат зборовите: „и 32/66“.

Во ставот 9 зборовите: „чл. 133 до 135“ се заменуваат со зборовите: „чл. 138 до 140“.

Член 21

Во членот 70 став 5 зборовите: „Законот за средствата на стопанските организации, а се одобрува контото 230 — Амортизација“ се заменуваат со зборовите: „Законот за средствата на стопанските организации и Законот за амортизација на основните средства на работните организации, а се одобрува контото 230 — Обврски спрема средствата на амортизацијата и амортизација на станбените згради“.

Во ставот 7 зборовите: „трошоците на пресметаната амортизација за регенерација на шумите“ се бришат.

Член 22

Во членот 76 став 7 точка 1 зборовите: „за лични доходи и придонеси“ се заменуваат со зборовите: „за лични доходи, надоместоци и придонеси“.

Член 23

Во членот 79 став 1 точка 2 зборовите: „што му припаѓаат на деловниот фонд“ се бришат.

Член 24

Во членот 81 ставот 3 се брише.

Член 25

Во членот 83 став 2 по зборовите: „за инвестициони вложувања“ се додаваат зборовите: „за станбена изградба, за разликата настаната со ревалоризација на средствата за заедничка потрошувачка“.

Во ставот 3 зборовите: „Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64, 52/64, и 20/65 и 57/65)“ се заменуваат со зборовите: „Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66)“.

Ставот 5 се брише.

Член 26

По членот 86 се додава нов член 86а, кој гласи: „Износот на пресметаната а неуплатена амортизација во 1966 година, кој не е пренесен заклучно со 31 декември 1966 година, на контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација, стопанските организации ќе го пренесат во 1967 година на контото 230 — Амортизација, пред неговото укинување.“

Непотрошените средства на амортизацијата, како и непотрошените средства на амортизацијата за регенерацијата на шуми, искажани на контото 103 — Средства на уплатената амортизација, кое се укинува ќе ги пренесат стопанските организации со состојбата на 1 јануари 1967 година, на контото 100 — Жиро-сметка — посебно аналитично konto.

Непотрошениот износ на пресметаната амортизација за регенерација на шуми искажан на контото 297 — Пресметана амортизација за регенерација на шуми, стопанските организации ќе го внесат во деловниот фонд со состојбата на 1 јануари 1967 година.“

Член 27

Во сите одредби на Правилникот зборовите: „за спроведувањето на пописот (инвентурата)“ се заменуваат со зборовите: „за пописот (инвентурата)“, во соодветно членување.

Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/3-2136/1

28 февруари 1967 година

Београд

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

186.

Врз основа на точката 7 од Одлуката за начинот на евидентирање и условите за исплатување на приходите што ги остваруваат граѓани од државни органи, работни и други организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ ЖИРО-СМЕТКА НА ГРАЃАНИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ТАА СМЕТКА

1. Во Наредбата за условите за отворање жиро-сметка на граѓани и за начинот на користење на средствата од таа сметка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/65) по точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. По исклучок од одредбите на точката 1 од оваа наредба, на граѓаните нема да им се исплатуваат преку жиро-сметката оние приходи што тие ќе ѝ ги подарат на општествено-политичката заедница, или на работна односно друга организација за хумани, социјални или други општополесни цели, ако на исплатителот писмено му наложат да ја изврши уплатата на жиро-сметката на примателот на подарокот.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2439/1

9 март 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

187.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премии за суров памук во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИИ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1967 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители (во понатамошниот текст: корисниците на премиите), ги остваруваат премиите од точката 2 на Одлуката за определување премии за суров памук во 1967 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата има право на премијата од точката 2 на Одлуката за сите количини суров памук од сопствено производство и за сите откупени количини памук од производство договорено со индивидуални производители, продадени и испорачани во 1967 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за сите количини преработени во свој погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактурата за продажбата на суров памук;

2) доказ за испораката на суров памук (товарен лист, опратница и сл.);

3) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека испорачаниот суров памук произлегува од сопствено производство односно дека е откупен од производство договорено со индивидуални производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за количините на продадениот и испорачан суров памук по класи, изразени во килограми, како и износ на премијата за 1 килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп на договорено производство го употребил за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура прилага потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека суровиот памук го употребил за преработка во свој погон. Во оваа потврда треба да се внесат податоци за количините на суров памук по класи, употребен за преработка во свој погон.

3. Како работни организации што се занимаваат со преработка на памук од точката 1 на Одлуката се сметаат стопанските организации што се занимаваат со егенирање на памук.

4. Кога службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 603-638/89 (09) — Премија за суров памук.

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (товарен лист, опратница), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печат од корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид, да назначи дека е исплатена премијата.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-892/1

4 март 1967 година

Белград

Заменик
сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевски, с. р.

188.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1967 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат кравјо млеко сами или во кооперација со индивидуални производители (во понатамошниот текст: корисниците на премиите), ги остваруваат премиите од точката 1 на Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1967 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Како кравјо млеко од сопствено производство (точка 1 став 1 под 1 на Одлуката) се подразбира

кравјото млеко што корисникот на премијата ќе го произведе во сопствена режија.

Како кравјо млеко произведено во кооперација со индивидуални производители (точка 1 став 1 под 2 на Одлуката) се подразбира кравјо млеко произведено врз основа на договор за кооперација.

3. Премиите од точката 1 на Одлуката се исплатуваат за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст не можат да се остваруваат премии, ниту количините на такво млеко можат да се пресметуваат на количини млеко со 3,2% млечна маст заради остварување премии.

За кравјо млеко од сопствено производство на корисникот на премијата што содржи повеќе од 3,2% млечна маст се врши пресметување од количините на такво млеко на количини со 3,2% млечна маст. Кравјо млеко од сопствено производство на корисникот на премијата што содржи над 4% млечна маст се пресметува како да содржи 4% млечна маст.

4. Матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници (точка 2 на Одлуката) корисникот на премијата ги води според стручното упатство од Југословенскиот земјоделско-шумарски центар во Белград.

5. Кон барањето за премии корисникот на премијата прилага:

1) фактура за извршената продажба на кравјо млеко или потврда за преработката односно продажбата на млеко во сопствен погон односно преку своја продавница. Во оваа фактура односно потврда мора да биде назначен и процентот на млечна маст;

2) доказ за испораката на продаденото млеко (товарен лист, опратница и сл.) со датум на испораката;

3) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, во која е назначено кои количини кравјо млеко за кои се бара премии произлегуваат од сопствено производство, а кои од производство во кооперација со индивидуални производители;

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачани фактични и пресметани количини кравјо млеко, изразени во литри;

5) препис од потврдата на републиката односно покраинската установа за селекција на добиток за воведувањето и уредното водење на матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници. Потврдата важи 6 месеци од денот на издавањето;

6) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството — за млеко произведено во кооперација, дека е со индивидуалните производители склучен договор за производство на млеко, во која потврда мораат да бидат наведени броевите под кои се заведени договорите кај корисникот на премијата;

7) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека испорачаното млеко содржело најмалку 3,2% млечна маст.

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, корисникот на премијата е должен во рок од 3 месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе доказ дека е премијата во износ од 0,10 динари за 1 литар кравјо млеко од сопствено производство и од производство во кооперација, што се обезбедува согласно со републичкиот пропис (точка 1 на Одлуката), наплатена од страна на купувачот односно погонот или продавницата на корисникот на премијата. Како доказ дека е таа премија наплатена служи преписот на делот од вирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата, со назначување на производителот на млеко, количината на млеко и наплатената премија и со заверка на купувачот односно погонот или продавницата на корисникот на премијата. Ако корисникот на премијата не го

поднесе овој доказ во определениот рок, тој е должен во натамошен рок од 8 дена да ги врати износите на премиите наплатени од сојузниот буџет.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека е барањето за премија во поглед на пресметката и документацијата исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, на товар на сметката бр. 603-638/89 (03) — Сојузна премија за млеко од сопствено производство, или на товар на сметката бр. 603-638/89 (02) — Сојузна премија за млеко од кооперација.

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи од оригинални исправи (фактура, товарен лист и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да назначи дека е премијата исплатена

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-893/1

4 март 1967 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

189.

Врз основа на членот 13 ст. 1 и 4 од Правилникот за методот и постапката за признавање ново-создадена сорта семе од земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/66), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство објавува

ЛИСТА

НА ДОМАШНИ И ОДОМАШЕНИ СТРАНКИ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Како домашни и одомашени странски сорти семе се признаени сортите на семе од следните земјоделски растенија:

1. Озимна пченица

Triticum aestivum L. ssp. *vulgare* (Vill.) Host.

- 1) San Pastore,
- 2) Leonardo,
- 3) Etuile de Choisy,
- 4) Bezostaja 1,
- 5) Abbondanza,
- 6) Libellula,
- 7) Leone,
- 8) Autonomia,
- 9) Triumph,
- 10) Funone
- 11) Hellkorn,
- 12) Mara.
- 13) Fortunato,
- 14) Torrenova,
- 15) Est Mottin 72,
- 16) Marimp 3,
- 17) San Marino.
- 18) Produttore,
- 19) Tudest,
- 20) Argelato,
- 21) Мироновскаја 808;
Triticum durum Desf.:
- 22) Patrizio 6,
- 23) Capelli 8,
- 24) Senatore Cappelli,
- 25) Garigliano;

2. Озимен јачмен (*Hordeum vulgare* L.):

- 1) Manon,
- 2) Ager.
- 3) Atlas,
- 4) Dea,
- 5) Hauters,
- 6) Jumbo.
- 7) Platen (St 57402),
- 8) Trias.
- 9) Perga.
- 10) Peragis 12 mellor.

3. Пролетен јачмен (*Hordeum vulgare* L.):

- 1) Union,
- 2) Pallas.
- 3) Ceres,
- 4) Emir,
- 5) Delta,
- 6) Volla.
- 7) Foma,
- 8) Una.
- 9) Wisa,
- 10) Amsel.
- 11) Minerva.
- 12) Herta,
- 13) Proctor.
- 14) Новосадски 5274;

4. 'Рж (*Secale cereale* L.):

- 1) Тетраплоиден пектус,
- 2) Новосадска 'рж,

5. Овес (*Avena sativa* L.):

- 1) Condor,
- 2) Marne.
- 3) Fläminestreu,
- 4) Flämingskrone,
- 5) Astor:

6. Пченка (*Zea mays* L.):

- 1) Wisconsin 240,
- 2) Wisconsin 270,
- 3) Wisconsin 355 A,
- 4) Wisconsin 464 A,
- 5) Iowa 4417,
- 6) Minnesota 414,
- 7) Wisconsin 641 AA,
- 8) Nebraska 301,
- 9) Kansas 1859.
- 10) US 13,
- 11) Wisconsin 692,
- 12) Iowa 4316,
- 13) Austria 266,
- 14) Austria 390,
- 15) Austria 290,
- 16) ZP 348,
- 17) ZP SK 1,
- 18) ZP SK 3,
- 19) ZP SK 4,
- 20) ZP SK 6,
- 21) NS SK 70,
- 22) OPHSK 203,
- 23) OPH 98,
- 24) Arizona.
- 25) WF₂ x N 6 (синоним Вc SK 6A).
- 26) WF₂ x 3811.
- 27) W₃₂ x W 187,
- 28) A 73 x A 375,
- 29) A295 x A286.
- 30) K 148 x K 150,
- 31) WF₂ x C 103 (синоним Вc SK 7A, OPHSK 220),
- 32) N6 x C 103 (синоним Вc SK 7 B, ZP SK 7B, OPHSK 180),
- 33) W 64A x Oh 43 (синоним Вc SK 5A),
- 34) W 153 R x C 103 (синоним OPHSK 212),
- 35) W 64 A x C 103 (синоним OPHSK 215),
- 36) W 153 R x W 64A (синоним OPHSK 218);

7. Шеќерна репа (*Beta vulgaris* var. *saccharifera* Lange):

- 1) KW Cercopoly,
- 2) Polygrave,
- 3) Hillesbög — polyploid,
- 4) Tetra Tri — Polanowice,
- 5) Beta poli 3,
- 6) HC poli 1,
- 7) HC poli 2,
- 8) HC poli 3;

8. Сончоглед (*Helianthus annuus* L.):

- 1) ВНИИМК 8931,
- 2) Передовик,
- 3) Смена:

9. Коноп (*Cannabis sativa* L.):

- 1) Флајшманов,
- 2) Новосадски,
- 3) Фибримон,
- 4) Фибранов,
- 5) BA — 12,
- 6) PVK 21;

10. Лен (*Linum usitatissimum*):

Wiera;

11. Памук (*Gossypium* spp.):

- 1) бр. 2362,
- 2) бр. 3742;

12. Мак (*Papaver somniferum* L.):

- 1) Белосемен афионски мак,
- 2) Синосемен афионски мак,
- 3) Жолтосемен афионски мак;

13. Тутун (*Nicotiana tabacum* L.):

- 1) Прилеп,
- 2) Јака,
- 3) Отља,
- 4) Џебел,
- 5) Равњак,
- 6) Танче,
- 7) Вирџинија,
- 8) Burley,
- 9) Сегединска ружа,
- 10) Зрењанин;

14. Соја (*Glycine hispida* (Max):

- 1) Iregi szürkebarat,
- 2) Manchu Wisconsin,
- 3) Hawkeye,
- 4) Lincoln,
- 5) Manchu Hudson,
- 6) Dieckmanns grünelbe,
- 7) Blackhawk,
- 8) Goldsoy,
- 9) Monroe.
- 10) Praemata;

15. Луцерка (*Medicago sativa* L.):

- 1) Панонска,
- 2) Медитеранска,
- 3) Du Puits;

16. Црвена детелина (*Trifolium pratense* L.):

- 1) Reichersberger,
- 2) Крањска;

17. Озимна граорица (*Vicia villosa* Roth.):

Poppelsdorf;

18. Пролетна граорица (*Vicia sativa* L.):
Supra;
19. Суданска трева (*Sorghum sudanense*):
Piper sweet sudan grass;
20. Сточна репа (*Beta vulgaris* L. ssp. *crassa* ALEF.):
1) Мамут црвена,
2) Екендорфска жолта,
3) Екендорфска црвена,
4) Осиечка полушекерна;
21. Пострна репа (*Brassica rapa* var. *rapifera* Metz.):
1) Крањска,
2) Вараждинска;
22. Олајна репка (*Brassica rapa* var. *oleifera* D. C.):
Steinacher;
23. Маслодајна репка (*Brassica napus* var. *oleifera* D. C.):
Rappol;
24. Сточна кораба (*Brassica napus* L. var. *napobrassica* L. RCHB.):
1) Хофманова жолта,
2) Bangholm wilby ötofte;
25. Сточен морков (*Daucus carota* L.):
1) Љубљански,
2) Осиечки;
26. Листен кел (*Brassica napus* L., f. *biennis* (Schüblert Mart THELL.):
Старшки;
27. Компир (*Solanum tuberosum* L.):
1) Бинтје,
2) Ургента,
3) Kennebec,
4) Désirée,
5) Воран,
6) Maritta,
7) Capella,
8) Меркур,
9) Majestic,
10) Себаро,
11) Ella,
12) Толминец,
13) Early Rose,
14) Кардинал,
15) Красава,
16) Сиртема,
17) Béa,
18) Frühmölle,
19) Saskia,
20) Игор,
21) Весна,
22) Extase,
23) Matjaž;
28. Домат (*Lycopersicum esculentum* Mill.):
1) N° 10 × Bizon,
2) Precoc de Chartreux,
3) Новосадски јабољкар,
4) Sain Pierre,
5) Marglobe,
6) Валиант,
7) Rutgers,
8) Зарја × Комет,
9) N° 10 × Rutgers,
10) Supersloux,
11) Кечкемет 363,
12) Кокомо,
13) Белгиски оришај,
14) Lukullus,
15) Краснодарец 87/23-9,
16) 1402 VFR,
17) San Marzano,
18) Пловдивска конзерва,
19) Потентате,
20) Moneymaker,
21) Eurocross BB,
22) Ронита;
29. Патлиџан (*Solanum melongena* L.):
1) Ломашен средно долг,
2) Виолетов долг,
3) Одески;
30. Пиперка (*Capsicum annuum* L.):
1) Новосадска бела бабушка,
2) Калинкова зелена,
3) Калинкова жолта,
4) Тетовска бабушка,
5) Калифорниско чудо,
6) Куртовска капија,
7) Пазариска капија,
8) Бела капија,
9) Сомборска,
10) Сиврија,
11) Локичка туршијара,
12) Калвил бел,
13) Ротунд зелен,
14) Ротунд жолт,
15) Моинска,
16) Шипка нишка,
17) Шипка цуљунска,
18) Гороглед бр. 6,
19) Феферони жолти,
20) Феферони црвени,
21) Бела крупна бабушка,
22) P-26;
31. Зелка (*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.):
1) Früheste Wunder
2) Дитмар,
3) Јунска,
4) Прва жетва,
5) Golden Acre,
6) Express,
7) Nomer pervi (№ 1),
8) Копенхашка,
9) Футошка,
10) Српски мелез,
11) Вараждинска,
12) Ликоришка бела,
13) Слава,
14) Љубљанска,
15) Брауншвајска,
16) Амагер,
17) Langedijker dauer,
18) Ерфуртска црвена,
19) Холандска црвена доцна;

32. К е љ (*Brassica oleracea* L. var. *sabauda* L.):

- 1) Allerfrühester,
- 2) Капуцински,
- 3) Vorbote,
- 4) Advent Bonner,
- 5) Железна глава,
- 6) Вергус,
- 7) Hammer,
- 8) Winterfürst,
- 9) Langedijker gelbe grüne;

33. К е љ п у п ч а р (*Brassica oleracea* L. var. *gem-mifera* DC.).

Herkules;

34. К е л е р а б а (*Brassica oleracea* L. var. *gonglylo-des* L.):

- 1) Бечка бела,
- 2) Бечка сина,
- 3) Деликатес,
- 4) Голијат бела,
- 5) Голијат сина,
- 6) Dvorsky bela,
- 7) Новосадска бела,
- 8) Роглиева рана;

35. К а р ф и о л (*Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.):

- 1) Ерфуртски,
- 2) Снежна грутка,
- 3) Идол,
- 4) Мастер,
- 5) Копенхашки,
- 6) Дански експорт,
- 7) Трогирски ран
- 8) Трогирски средно ран,
- 9) Трогирски доцен,
- 10) Сплитски средно доцен,
- 11) Сплитски доцен,
- 12) Франкфуртски;

36. Г р а ш о к (*Pisum sativum* L.):

- 1) Мал провансалец,
- 2) Mignon,
- 3) Express Alaska,
- 4) Zeiners grüne Bestard,
- 5) Чудо од Америка
- 6) Келведон (чудо од Келведон)
- 7) Juwel
- 8) Lancet,
- 9) Sprinter,
- 10) Zenit,
- 11) Stern,
- 12) Brillant,
- 13) Lincoln,
- 14) Onward,
- 15) Англиски љубимец,
- 16) Телефон,
- 17) Сенатор,
- 18) Frühe Heinrich;

37. Б о р а н и ј а — г р а в м е ш у н к а р (*Phaseolus vulgaris* L.).

- 1) Старозагорски черн,
- 2) Фаворит,
- 3) Fullcrop,
- 4) Tenderlong,
- 5) Tendergreen,
- 6) Top Grop,
- 7) Processor,

- 8) Wallo,
- 9) Perlagreen,
- 10) Saxa,
- 11) Prelude,
- 12) Widusa,
- 13) Кривачек зелен,
- 14) Консерва,
- 15) Аурора,
- 16) Auea,
- 17) Златна оловка,
- 18) Крти восковац,
- 19) Черокејски восковац,
- 20) Јерусалимска,
- 21) Шпаргла (масленка),
- 22) Frühgold,
- 23) Долењски масленец,
- 24) Cipro,
- 25) Blue Lake;

38. Г р а в — г р а в з р н а ш (*Phaseolus vulgaris* L.):

- 1) Тетовец,
- 2) Градиштанец,
- 3) Пасулица,
- 4) Трешњевац,
- 5) Пешак бел,
- 6) Пасулица ниска,
- 7) Michigan,
- 8) Пасулица Р-1,
- 9) Пасулица Р-3,
- 10) Пешак бел Ре-15;

39. К р о м и д и а р ш л а м а (*Allium cepa* L.):

- 1) Домашен погачар,
- 2) Мако,
- 3) Птујски црвени,
- 4) Гостиварски,
- 5) Турополски,
- 6) Херцеговски,
- 7) Бучински,
- 8) Цитауерски (Zittauer) (жолти и црвени),
- 9) Холандски жолти,
- 10) Мелнишки,
- 11) Сребреник априлски,
- 12) Сребреник мајски;

40. Л у к (*Allium sativum* L.):

- 1) Есенски,
- 2) Пролетен;

41. П р а з (*Allium porrum* L.):

- 1) Домашен долг,
- 2) Елефант,
- 3) Carentan;

42. К р а с т а в и ц а (*Cucumis sativus* L.):

- 1) Spotresisting,
- 2) Старозагорска долга,
- 3) Продукта,
- 4) Деликатес,
- 5) Сончев поток,
- 6) Сензација,
- 7) Супермаркет,
- 8) Ева,
- 9) Долга зелена,
- 10) Париски корнишон,
- 11) Рајнски корнишон;

43. Л у б е н и ц а (*Citrus edulis* Pang.):

- 1) Мраморна,
- 2) Вуковарска,

- 3) Сомборска,
4) Стокс;
44. Диња (*Cucumis melo* L.):
1) Ананас,
2) Медна роса,
3) Церовача,
4) Персиска,
5) Пловдивски банан;
45. Тиквичка (*Cucurbita pepo* L.):
1) Белградска,
2) Cossocela,
3) Јантра,
4) Напуљска бела,
5) Vegetable Marrow;
46. Морков (*Daucus carota* L.):
1) Париски рач,
2) Дувишки,
3) Нантес,
4) Шантенеј,
5) Амстердамски,
6) BKR 4,
7) Брауншвајски,
8) Lange rote Stumpfe ohne Herz,
9) Marktgärtner;
47. Магдонос (*Petroselinum hortense* Hoffm.):
1) Деликатес,
2) Берлински средно долг,
3) Бардовишки,
4) Mooskrause,
5) Non plus ultra,
6) Домашен лисјар;
48. Целер (*Apium graveolens* L.):
1) Прашки,
2) Алабастер,
3) Ерфуртски,
4) Валдер;
49. Цвекло (*Beta vulgaris* L. var. *esculenta*):
1) Египетско,
2) Детроит;
50. Рдоква (*Raphanus sativus* L. var. *radicula* Pers.):
1) Saxa Treib,
2) Non plus ultra,
3) Белградска,
4) National,
5) Ледена свеќа,
51. Трупка (*Raphanus sativus* L. var. *major* A. Voss.):
1) Црна зимска,
2) Бела зимска;
52. Салата (*Lactuca sativa* L.):
1) Böttner's Treib,
2) Blackpool,
3) Мајска кралица,
4) Новосадска мајска маслена,
5) Кристал летна жолта,
6) Љубљанска леденка,
7) Attraktion,
8) Cazard,
- 9) Unicum,
10) Great Lakes,
11) Далматинска леденка,
12) Нансен,
13) Зимска рјавка,
14) Кристал зелена зимска,
15) Батавија жолта,
16) Гумуријанска црвта (марула),
17) Гумуријанска жолта (марула);
53. Ендивиа (*Cichorium endivia* L.):
1) Ескориол жолта,
2) Ескориол зелена,
3) Копица,
4) Детска глава (Bibikopf);
54. Голица (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum* Hegl.):
1) Горшпка,
2) Тржашки салатник,
3) Тревишка црвена,
4) Pan di zucchero,
5) Верона,
6) Castelfranco,
7) Bianco di Milano,
8) Witloof;
55. Спанаќ (*Spinacia oleracea* L.):
1) Матадор,
2) Viroflay,
3) Викинг,
4) Goliath,
5) Ескимо,
6) Gaudry,
7) Јулиана,
8) Прогрес;
56. Мотовилец (*Valerianella locusta oleracea* POLL.):
1) Љубљански,
2) Холандски;
57. Блитва (*Beta vulgaris* v. *cicla* L.):
1) Сребренолисна,
2) Темнозелена,
3) Lukullus;
58. Паштрнак (*Pastinaca sativa* L.):
Долг бел гладок;
59. Шпаргла (*Asparagus officinalis* L.):
1) d'Argenteuil,
2) Есбјерпка;
60. Црн корен (*Scorzonera hispanica* L.):
Едногодишен оријашки;
61. Бакла градинарска (*Vicia faba* L. var. *major*).
Aquadulce.

Бр. 08-527/2

8 февруари 1967 година
БелградЗаменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илковиќ, с. р.

190.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66), генералниот директор на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВА НАФТА И НАФТИНИ ДЕРИВАТИ**

1. Во Наредбата за формирање на продажните цени за сурова нафта и нафтини деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во точката 3 став 2 по зборовите: „според важечките прописи“ се додаваат записка и зборовите: „а за моторен бензин и плинско масло се додава и износот за патишта, во смисла на одредбите од Одлуката за определување на височината на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67)“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-7/1
2 март 1967 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за цени,
Горѓе Пеклиќ, с. р.

191.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), во врска со Одлуката за донесување на Планот на статистичките истражувања за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/67), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ТРГОВИЈАТА НА МАЛО**

1. Месечен извештај на трговијата на мало (во понатамошниот текст: извештајот) составуваат одбраните трговски и други организации на целата територија на Југославија што вршат промет на стоки на мало.

Извештајот опфаќа податоци за купувањето, продажбата и залихата на основни орткили суштествени за стандардот на населението.

2. Извештајот се доставува до републичките заводи за статистика.

3. Образецот на извештајот ќе го утврди Сојузниот завод за статистика.

4. Со подготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на собирањето на податоци во врска со извештајот ќе раководи Сојузниот завод за статистика.

5. Рокот за доставување на извештајот ќе го утврди Сојузниот завод за статистика со свое методолошко упатство.

6. Податоците собрани со овој извештај ќе служат исклучиво за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95-1310/1
1 март 1967 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

192.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од експлоатацијата на шуми:	
Трупци за фурнир од широколисници. Општи услови — — —	JUS D.B4.020
Трупци за фурнир од широколисници. Посебни услови за даб — — —	JUS D.B4.031
Трупци за фурнир од широколисници. Посебни услови за сите видови, освен за даб — — — — —	JUS D.B4.040
Трупци за фурнир од иглолисници — — — — —	JUS D.B4.021
Трупци за лупење од широколисници. Општи услови — — — — —	JUS D.B4.022
Трупци за лупење од широколисници. Посебни услови — — — — —	JUS D.B4.032
Трупци за лупење од иглолисници — — — — —	JUS D.B4.023
Трупци за кибрит од широколисници — — — — —	JUS D.B4.024
Трупци за кибрит од иглолисници — — — — —	JUS D.B4.025
Трупци за прагови — — — — —	JUS D.B4.026
Комбинирани трупци — — — — —	JUS D.B4.027
Трупци за режење од широколисници. Општи услови — — — — —	JUS D.B4.028
Трупци за режење од широколисници. Посебни услови — — — — —	JUS D.B4.038
Трупци за режење од иглолисници. Општи услови — — — — —	JUS D.B4.029
Трупци за режење од иглолисници. Посебни услови — — — — —	JUS D.B4.039
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.	
3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1967 година.	
4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:	
Трупови — Трупови за фурнир F (листари) — — — — —	JUS D.B4.020
Трупови — Трупови за фурнир F (иглолисти) — — — — —	JUS D.B4.021
Трупови — Трупови за лупење L (листари) — — — — —	JUS D.B4.022
Трупови — Трупови за лупење L (иглолисти) — — — — —	JUS D.B4.023
Трупови — Трупови за кибрит S (листари) — — — — —	JUS D.B4.024

Трупови — Трупови за кибрит S (иглолисти) — — — — —	JUS D.B4.025
Трупови — Трупови за прагови P (листари) — — — — —	JUS D.B4.026
Трупови — Комбинирани трупови — — — — —	JUS D.B4.027
Трупови — Трупови за режење (листари) — — — — —	JUS D.B4.028
Трупови — Трупови за режење (иглолисти) — — — — —	JUS D.B4.029

донесени со Решението за југословенските стандарди за необработено и обработено дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 октомври 1967 година

Бр. 06-1602/1
7 март 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славолуб Виторовиќ, с. р.

193.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛОВЕЧКА МУНИЦИЈА

1. Во југословенскиот стандард Ловечка муниција — Ловечки фишек за пушка сачмарка — JUS H.D.4.101, што е донесен со Решението за југословенскиот стандард за ловечка муниција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65) во точката 3.2 во табелата во колона 4 називот на колоната се менува и гласи: „Спољашњи пречник чауре D mm“.

Во колоната 5 називот на колоната се менува и гласи: „Спољашњи пречник капе при врху D mm“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 25-1641/1
6 март 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славолуб Виторовиќ, с. р.

194.

Врз основа на членот 110 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66 и 1/67) и чл. 6 и 11 од Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66 и 42/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАСМАНИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

1. За давање потрошувачки кредити и кредити на стопанските и други работни организации за да-

вање потрошувачки кредити (во понатамошниот текст: потрошувачки кредити) според одредбите од Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити, како и за давање, според одредбите од Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити за унапредување на туризмот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66), на потрошувачки кредити на домаќинствата за унапредување на туризмот и кредити на угостителските, туристичките и други работни организации за давање потрошувачки кредити на домаќинствата за унапредување на туризмот (во понатамошниот текст: потрошувачки кредити за унапредување на туризмот), деловните банки можат да ги користат средствата од членот 107 ст. 1 и 2 на Законот за банките и кредитните работи, и тоа:

1) средствата од штедните влогови по видување и од штедните влогови орочени со рок за отказ до една година (во понатамошниот текст: штедни влогови) — до височина од 90% од состојбата на тие средства, со тоа што овие средства до височина од 70% да можат да ги користат за давање потрошувачки кредити и за давање потрошувачки кредити за унапредување на туризмот, а разликата до височината од 90% од овие средства — само за давање потрошувачки кредити за унапредување на туризмот;

2) средствата од членот 107 став 2 на Законот за банките и кредитните работи — до височината што самите ќе ја определат до границите на расположивите износи на тие средства.

2. Деловните банки кај кои пласманот во кредитите од точката 1 на оваа одлука не е усогласен со 70% односно 90% од средствата на штедните влогови и со средствата од членот 107 став 2 на Законот за банките и кредитните работи до височината што самите ја определите, можат, додека не го сторат тоа, да даваат потрошувачки кредити и потрошувачки кредити за унапредување на туризмот до височина од 90% од наплатените отплати по тие кредити, со тоа што износот на потрошувачките кредити да не може да го надмине износот од 70% од тие отплати.

3. Износот на делот од 70% од наплатените отплати по потрошувачките кредити и отплати по потрошувачките кредити за унапредување на туризмот што од денот на влегувањето во сила на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити не ги пласирале, банките можат да го користат за давање потрошувачки кредити и потрошувачки кредити за унапредување на туризмот и по влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Како даден кредит, во смисла на оваа одлука, се подразбира износот на одобриениот кредит по одбивање на уплатата во готово, со додаток на однапред пресметаниот интерес.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на усогласување на пласманите на деловните банки во потрошувачки кредити со соодветните извори на средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 25
2 март 1967 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
Никола Миланиќ, с. р.

195.

Врз основа на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување објавува

СПИСОК

НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО 1966 ГОДИНА

Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување издаде во 1966 година одобренија за пуштање во промет на следните лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението
1	2	3	4	5	6
1	Acetysal	таблети 500 x 0,5 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Серво Михаљ“ Инду-стријско-пољопривредни комбинат — Фабрика лекова — Зрењанин	15-414/1 од 28. IV 1966. год.
2	Adrenalin 1:1000	ампули 10 x 1 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-515-509/1-65 од 12. II 1966. год.
3	Adrenalin 1:1000	ампули 50 x 1 ml	„	„	15-515-509/2-65 од 12. II 1966. год.
4	Akineton (Biperideni lactas)	ампули 5 x 1 ml	„	»Lek« Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-469/1-65 од 27. IV 1966. год.
5	Akineton (Biperideni lactas)	ампули 50 x 1 ml	„	„	15-515-469/2-65 од 27. IV 1966. год.
6	Akineton (Biperideni hydrochloridum)	таблети 20 x 2 mg	„	„	15-515-468/1-65 од 27. IV 1966. год.
7	Akineton (Biperideni hydrochloridum)	таблети 50 x 2 mg	„	„	15-515-468/2-65 од 27. IV 1966. год.
8	Akineton (Biperideni hydrochloridum)	таблети 250 x 2 mg	„	„	15-515-468/3-65 од 27. IV 1966. год.
9	Aldomet (Methyldopa)	таблети 25 x 0,25 g	„	„	15-515-331/1-65 од 24. II 1966. год.
10	Aldomet (Methyldopa)	таблети 100 x 0,25 g	„	„	15-515-331/2-65 од 24. II 1966. год.
11	Ambramycin B	капсули, 16 капс.	„	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија — Београд—Земун	15-663/1 од 25. X 1966. год.
12	Ambramycin B	капсули, 100 капс.	„	„	15-308/1 од 30. III 1966. год.
13	Aqua redestillata	ампули 10 x 10 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-217/1 од 18. IV 1966. год.
14	Aqua redestillata	ампули 50 x 10 ml	„	„	15-217/2 од 18. IV 1966. год.
15	Arbid	дражеи 20 драж.	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-450/1 од 0. I. 1966. год.
16	Arbid	дражеи, 500 драж.	„	„	15-450/2 од 20. IX 1966. год.
17	Asamid (Ethosuximidum)	сируп 200 ml	„	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	15-402/1 од 23. XII 1966. год.
18	Assugrin	коцкици, 50 коц.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	15-616/1 од 7. XI 1966. год.

1	2	3	4	5	6
19 Assugrin	коцкици, 100 коц.	Може да се издава и без рецепт	„Плива“ Творница фар-мацеутских и кемијских производа — Загреб	15-616/2	од 7. XI 1966. год.
20 Ateroid	таблети, 40 табл.	Може да се издава само са лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farma-cevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-115-454/1-65	од 22. I 1966. год.
21 Ateroid	таблети, 500 табл.	„	„	15-515-454/2-65	од 22. I 1966. год.
22 Avicol SL	дражеи, 20 драж.	„	»Krka« Tovarna zdravi — Novo Mesto	15-451/1	од 20. IX 1966. год.
23 Avil	сируп 100 ml	„	„Серво Миха“ Инду-стријско-пољопривред-ни комбинат — Фабри-ка лекова — Зрењанин	15-515-511/1-65	од 26. VII 1966. год.
24 Baralgin	капки 10 ml	„	„	15-281/1	од 26. VII 1966. год.
25 Becyclin	капсули, 100 капс.	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-592/1	од 29. XII 1966. год.
26 Bellafen	супозиторији, 6 супоз.	„	„Здравље“ Фабрика за производњу лекова — Лесковац	15-420/1	од 20. IX 1966. год.
27 Bellafen	таблети, 20 табл.	„	„	15-311/1	од 20. IX 1966. год.
28 Bemarsal (Diphetarsonum)	таблети 20 x 500 mg	„	»Specia« — Париз, Француска. Заступник »Chemcolor« Инострано заступство — Београд	15-515-71/1-65	од 10. I 1966. год.
29 Bemarsal (Diphetarsonum)	таблети 500 x 500 mg	„	„	15-515-71/2-65	од 10. I 1966. год.
30 Bemycin	сува смеса за подготовка капки 10 ml	„	„Плива“ Творница фар-мацеутских и кемијских производа — Загреб	15-328/1	од 6. VI 1966. год.
31 Bephenicol	сируп 50 ml	„	„Галеника“ Фармаце-утско-хемијска инду-стрија — Београд—Зе-мун	15-484/1	од 22. XI 1966. год.
32 Bephenicol	сируп 200 ml	„	„	15-484/2	од 22. XI 1966. год.
33 Boroderm	маст 25 g	Може да се издава и без рецепт	»Загреб“ Лјекарна — Загреб	15-212/1	од 19. VII 1966. год.
34 Borvaselin	25 g	„	„	15-729/1	од 15. XII 1966. год.
35 Brevicid (Xantocillin)	капки за уши 10 ml	Може да се издава само са лекарски рецепт	„Босналијек“ Творница лејекова и кемијских производа — Сарајево	15-388/1	од 26. VII 1966. год.
36 Brinaldix (Clopamidum)	таблети 15 x 20 mg	„	„	15-515-282/1-65	од 12. VII 1966. год.
37 Brinaldix (Clopamidum)	таблети 100 x 20 mg	„	„	15-515-282/2-65	од 12. VII 1966. год.
38 Brinaldix (Clopamidum)	таблети 1000 x 20 mg	„	„	15-515-282/3-65	од 12. VII 1966. год.
39 Calcium Lek	ампули 5 x 5 ml	„	»Lek« Tovarna farma-cevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-347/1-65	од 21. I 1966. год.
40 Calcium Lek	ампули 50 x 5 ml	„	„	15-515-347/2-65	од 21. I 1966. год.
41 Capramol	ампули за интра-везнозна употре-ба 10 x 10 ml по 2,5 g	„	»Laboratoire Choay« — Париз. Заступник »Chemcolor« Инострано заступство — Београд	15-244/1	од 22. IX 1966. год.
42 Capramol	ампули — рас-твор за перорал-на употреба 10 x 20 ml по 5 g	„	„	15-243/1	од 22. IX 1966. год.

1	2	3	4	5	6
43 Carbo- -Intestazin	гранулат 40 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацевтски производи — Скопје	15-515-405/1-65	од 22. IX 1966. год.
44 Carbo- -Intestazin	таблети, 20 табл.	„	„	15-515-404/1-65	од 25. XI 1966. год.
45 Celanat (Поран. назив: Cedelanat)	ампули 5 x 2 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Биљана“ Предузеће за производњу, прераду и промет љековитог биља и лијекова биљног поријекла — Загреб	15-688/1	од 18. XI 1966. год.
46 Celanat (Поран. назив: Cedelanat)	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-688/2	од 18. XI 1966. год.
47 Celanat (Поран. назив: Cedelanat)	раствор 10 ml	„	„	15-665/1	од 18. XI 1966. го
48 Cevicalcit	таблети, 20 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Босналијек“ Творница лијекова и хемиских производа — Сарајево	15-533/1	од 26. VII 1966. год.
49 Chloramphenicol	за парентерална употреба 1 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-660/1	од 25. XI 1966. год.
50 Chloramphenicol	за парентерална употреба 50 x 1 g	„	„	15-660/2	од 25. XI 1966. год.
51 Chloroxyn	таблети 20 x 0,25 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-699/1	од 5. XII 1966. год.
52 Chloroxyn	таблети 500 x 0,25 g	„	„	15-699/2	од 5. XII 1966. год.
53 Choriogonadin	ампули 3 x 500 и. j. и 3 амп. раствора	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацевтски производи — Скопје	15-253/1	од 7. IV 1966. год.
54 Choriogonadin	ампули 3 x 1.500 и. j. и 3 амп. раствора	„	„	15-254/1	од 8. IV 1966. год.
55 C-Vitamin	таблети 250 x 0,05 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-330/1-65	од 15. IV 1966. год.
56 Dexamethason- -Neomycin	капки за очи и уши 2,5 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-515-348/1-65	од 7. II 1966. год.
57 Dexamethason- -Neomycin	маст 5 g	„	„	15-515-339/1-65	од 7. II 1966. год.
58 Dexamethason- -Neomycin	маст 20 g	„	„	15-515-339/2-65	од 7. II 1966. год.
59 Dextran »Zdravlje«	раствор 250 ml	„	„Здравље“ Фабрика за производњу лекова — Лесковац	15-515-190/1-65	од 26. IV 1966. год.
60 Dextran »Zdravlje«	раствор 500 ml	„	„	15-515-190/2-65	од 26. IV 1966. год.
61 Diamox (Acetazolamidum)	таблети 25 x 0,25 g	„	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-469/1	од 26. XII 1966. год.
62 Diamox (Acetazolamidum)	таблети 250 x 0,25 g	„	„	15-469/2	од 26. XII 1966. год.
63 Dicynone (Cyclonaminum)	ампули 5 x 2 ml	„	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-461/1-64	од 15. IX 1966. год.
64 Dicynone (Cyclonaminum)	ампули 10 x 2 ml	„	„	15-515-461/2-64	од 15. IX 1966. год.
65 Dicynone (Cyclonaminum)	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-515-461/3-64	од 15. IX 1966. год.

1	2	3	4	5	6
66 Dilatol (Buphenini hydrochloridum)	ампули 6 x 1 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-515-486/1-65	од 4. I 1966. год.
67 Dilatol (Buphenini hydrochloridum)	раствор 15 ml	"	"	15-515-485/1-65	од 15. I 1966. год.
68 Dilatol (Buphenini hydrochloridum)	таблети, 20 табл.	"	"	15-515-484/1-65	од 10. I 1966. год.
69 Dilatol (Buphenini hydrochloridum)	таблети, 250 табл.	"	"	15-515-484/2-65	од 10. I 1966. год.
70 Diligan	таблети, 20 табл.	"	»Lek« Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-340/1-65	од 7. II 1966. год.
71 Diligan	таблети, 100 табл.	"	"	15-515-340/2-65	од 7. II 1966. год.
72 Diligan	таблети, 500 табл.	"	"	15-515-340/3-65	од 7. II 1966. год.
73 Ecoval N	крем 15 g	"	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд-Земун	15-515-352/1-65	од 19. I 1966. год.
74 Ecoval N	маст 15 g	"	"	15-515-353/1-65	од 19. I 1966. год.
75 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	капсули 6 x 250 mg	"	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-257/1	од 17. V 1966. год.
76 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	капсули 8 x 250 mg	"	"	15-257/2	од 17. V 1966. год.
77 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	капсули 16 x 250 mg	"	"	15-257/3	од 17. V 1966. год.
78 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	капсули 50 x 250 mg	"	"	15-257/4	од 17. V 1966. год.
79 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	капсули 100 x 250 mg	"	"	15-257/5	од 17. V 1966. год.
80 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	капсули 500 x 250 mg	"	"	15-257/6	од 17. V 1966. год.
81 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	маст 3% 14 g	"	"	15-257/8	од 17. V 1966. год.
82 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	маст 3% 28 g	"	"	15-257/9	од 17. V 1966. год.
83 Egocin (Oxytetracyclin) (Поран. назив: Oxytetracyclin)	маст за очи 1% 3,5 g	"	"	15-257/7	од 17. V 1966. год.
84 Emko	пена за вагинална употреба 120 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд-Земун	15-679/1	од 26. XII 1966. год.
85 Ergotan (Ergotamini tartras)	лингвалети 20 x 2 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ Фабрика за производњу лекова — Лесковац	15-487/1	од 20. IX 1966. год.

1	2	3	4	5	6
86	Ergotan (Ergo- tadini tartras)	супозитории 6 x 2 mg	Може да се „Здравље“ издава само производњу лекова — со лекарски Лесковац рецепт	Фабрика за 15-657/1	од 20. X 1966. год.
87	Ergotyl (Methy- lergometrini tar- tras) (Поран. назив: Secotyl)	ампули 5 x 1 ml	„	»Lek« Tovarna farma- cevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-537/1 од 21. XI 1966. год.
88	Ergotyl (Methy- lergometrini tar- tras) (Поран. назив: Secotyl)	ампули 50 x 1 ml	„	„ 15-537/2	од 21. XI 1966. год.
89	Ergotyl (Methy- lergometrini tar- tras) (Поран. назив: Secotyl)	раствор 15 ml	„	„ 15-537/3	од 21. XI 1966. год.
90	Erythrocin (Eryt- hromycin)	ампули за интра- мускуларна упо- треба 6 x 2 ml по 100 mg	„	»Abbott« — Chicago, САД, Заступник „Србо- лек“ Предузеће за ме- дицинско снабдевање — Београд	15-515-663/1-65 од 21. X 1966. год.
91	Erythrocin (Eryt- hromycin)	ампули за интра- мускуларна упо- треба 25 x 2 ml по 100 mg	„	„ 15-515-663/2-65	од 21. X 1966. год.
92	Erythrocin (Eryt- hromycin)	ампули за интра- мускуларна упо- треба 300 mg	„	„ 15-515-664/1-65	од 21. X 1966. год.
93	Esalid	таблети, 20 табл.	„	„Плива“ Творница фар- мацеутских и химиј- ских производа — За- греб	15-515-308/1-64 од 3. II 1966. год.
94	Esalid	таблети, 250 табл.	„	„ 15-515-308/2-64	од 3. II 1966. год.
95	Ferrocid	ампули 5 x 5 ml	„	„Галеника“ Фармаце- утско-хемијска индус- трија — Београд—Зе- мун	15-515-540/1-65 од 8. VIII 1966. год.
96	Ferrocid	ампули 50 x 5 ml	„	„ 15-515-540/2-65	од 8. VIII 1966. год.
97	Ferrocid	дражеи, 30 драж.	„	„ 15-515-539/1-65	од 8. VIII 1966. год.
98	Fidemyclin (Te- tracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	за интрамуску- ларна употреба 1 x 100 mg	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-256/6 од 6. V 1966. год.
99	Fidemyclin (Te- tracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	капсули 8 x 250 mg	„	„ 15-256/1	од 6. V 1966. год.
100	Fidemyclin (Te- tracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	капсули 16 x 250 mg	„	„ 15-736/1	од 28. XII 1966. год.
101	Fidemyclin (Te- tracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	капсули 100 x 250 mg	„	„ 15-256/2	од 6. V 1966. год.
102	Fidemyclin (Te- tracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	капсули 500 x 250 mg	„	„ 15-256/3	од 6. V 1966. год.
103	Fidemyclin (Te- tracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	маст 3% 10 g	„	„ 15-256/5	од 6. V 1966. год.

1	2	3	4	5	6
104	Fidemycin (Tetracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	маст за очи 1% 5 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Kрка« Товарна здравил — Novo Mesto	15-256/4 од 6. V 1966. год.
105	Fidemycin (Tetracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	суспензија 50 ml	„	„	15-386/1 од 6. V 1966. год.
106	Fidemycin (Tetracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	сува смеса за подготовка на капки 10 ml	„	„	15-445/1 од 25 V 1966. год.
107	Fidemycin (Tetracyclin) (Поран. назив: Tetracyclin)	сува смеса за подготовка на суспензија 50 ml	„	„	15-444/1 од 25 V 1966. год.
108	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интрамускуларна употреба 1x 0,150 g + 1x 2 ml редестилирана вода	„	„	15-258/2 од 26. IV 1966. год.
109	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интрамускуларна употреба 50 x 0,150 g	„	„	15-258/3 од 26. IV 1966. год.
110	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интрамускуларна употреба 1x 0,350 g + 1x 2 ml редестилирана вода	„	„	15-258/1 од 26. IV 1966. год.
111	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интрамускуларна употреба 50 x 0,350 g	„	„	15-258/6 од 26. IV 1966. год.
112	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интравенозна употреба 1x 0,110 g + 1x 5 ml редестилирана вода	„	„	15-258/4 од 26. IV 1966. год.
113	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интравенозна употреба 50 x 0,110 g	„	„	15-258/7 од 26. IV 1966. год.
114	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интравенозна употреба 1x 0,275 g + 1x 10 ml редестилирана вода	„	„	15-258/3 од 26. IV 1966. год.
115	Fidemycin PM (Pyrrolidinomethyltetracyclin) (Поран. назив: Fidemycin)	за интравенозна употреба 50 x 0,275 g	„	„	15-258/8 од 26. IV 1966. год.
116	Fongitex	раствор 20 ml	„	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацеутски производи — Скопје	15-515-173/1-65 од 19. I 1966. год.
117	Fungitin (Поран. назив: Fongitex)	раствор 20 ml	„	„	15-441/1 од 6. V 1966. год.

1	2	3	4	5	6
118	Glucosum 5%	раствор 500 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	Републички завод за здравствену заштиту — Титоград	15-675/1 о 25 XI 1966. год.
119	Glucosum 25%	ампули 50 x 10 ml	"	„Серво Михаљ“ Инду-стријско-пољопривред-ни комбинат — Фабри-ка лекова — Зрењанин	15-461/1 од 15. X 1966. год.
120	Glucosum 50%	ампули 50 x 10 ml	"	"	15-390/1 од 15. X 1966. год.
121	Glucosum 50%	ампули 10 x 20 ml	"	„Здравље“ Фабрика за производњу лекова — Лесковац	15-536/1 од 20 IX 1966. год.
122	Guardocin (Chlortetracyclin) (Поран. назив: Chlortetracyclin)	капсули 16 x 250 mg	"	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-255/1 од 7. V 1966. год.
123	Guardocin (Chlortetracyclin) (Поран. назив: Chlortetracyclin)	капсули 100 x 250 mg	"	"	15-255/2 од 7. V 1966. год.
124	Guardocin (Chlortetracyclin) (Поран. назив: Chlortetracyclin)	капсули 500 x 250 mg	"	"	15-255/3 од 7 V 1966. год.
125	Guardocin (Chlortetracyclin) (Поран. назив: Chlortetracyclin)	маст 3% 14 g	"	"	15-255/5 од 7. V 1966. год.
126	Guardocin (Chlortetracyclin) (Поран. назив: Chlortetracyclin)	маст 3% 28 g	"	"	15-255/6 од 7. V 1966. год.
127	Guardocin (Chlortetracyclin) (Поран. назив: Chlortetracyclin)	маст за очи 1% 3,5 g	"	"	15-255/4 од 7 V 1966. год.
128	Gupsan	таблети, 40 табл.	"	"	15-387/1 од 8 VII 1966. год.
129	Gupsan	таблети, 200 табл.	"	"	15-387/2 од 8. VII 1966. год.
130	Hiramicin 3% (Chlortetracyclini hydrochloridum)	маст 5 g	"	„Плива“ Творница фар-мацевтских и кемич-ских производа — За-греб	15-399/1 од 6 VI 1966. год.
131	Hiramicin 3% (Chlortetracyclini hydrochloridum)	маст 20 g	"	"	15-399/2 од 6 VI 1966. год.
132	Hiramicin 1% (Chlortetracyclini hydrochloridum)	маст за очи 3 g	"	"	15-400/1 од 6 VI 1966. год.
133	Hiramicin B	капсули, 16 капс.	"	"	15-656/1 од 21 XI 1966. год.
134	Hiramicin B	капсули, 100 капс.	"	"	15-656/2 од 21 XI 1966. год.
135	Hvdrex (Hvdro-chlorothiazid) (Поран. назив: Hvdrochloro-thiazid)	таблети 20 x 0,025 g	"	„Хемсфарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-515-902/1-65 од 19 II 1966. год.
136	Hvdrex (Hvdro-chlorothiazid) (Поран. назив: (Hvdrochloro-thiazid)	таблети 500 x 0,025 g	"	"	15-515-902/2-65 од 19 II 1966. год.
137	Indocid (Indome-thacinum)	капсули 30 x 25 mg	"	„Lek“ Tovarna farma-cevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-479/1 од 15 IX 1966. год.
138	Indocid (Indome-thacinum)	капсули 100 x 25 mg	"	"	15-479/2 од 15. IX 1966. год.

1	2	3	4	5	6
139 Indocid (Indomethacinum)	капсули 500 x 25 mg	Може да се издава само по лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-479/3	од 15 IX 1966. год.
140 Indunox	таблети 10 x 50 mg	„	„	15-515 368/1-65	од 15 IX 1966. год.
141 INHA 17	таблети 50 x 0,3 g	„	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацеутски производи — Скопје	15-25/1	од 5 VIII 1966. год.
142 Insidon	дражеи 30 x 50 mg	„	„Здравље“ Фабрика за производњу лекова — Лесковац	15-674/1	од 25 XI 1966. год.
143 Isoniazid	таблети 100 x 50 mg	„	„Новофарм“ Лабораторија за производњу фармацеутских, хемијских и дезинфекционих производа — Нова Варош	15-515-643/1-65	од 26 IV 1966. год.
144. Isoniazid	таблети 1000 x 50 mg	„	„	15-515-643/2-65	од 26 IV 1966. год.
145 Isoxyl	таблети 50 x 0,5 g	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-460/1	од 15 IX 1966. год.
146 Isoxyl	таблети 500 x 0,5 g	„	„	15-460/2	од 15 IX 1966. год.
147 Jadit	прашок 20 g	„	„Серво Михаљ“ Индустриско-пољопривредни комбинат — Фабрика лекова — Зрењанин	15-599/1	од 22 IX 1966. год.
148 Jodpepton	дражеи 30 x 30 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд—Земун	15-309/1	од 19 VII 1966. год.
149 Ketazon	ампули 5 x 5 ml	Може да се издава само по лекарски рецепт	»Chemapol-Spofa«, ЧССР. Заступник „Меркантиле“ Иноземно заступство — Загреб	15-515-346/1-65	од 1. II 1966. год.
150 Ketazon	ампули 50 x 5 ml	„	„	15-515-346/2-65	од 1. II 1966. год.
151 Ketazon	дражеи 20 x 0,25 g	„	„	15-172/1	од 2 II 1966. год.
152 Ketazon	дражеи 250 x 0,25 g	„	„	15-172/2	од 2. II 1966. год.
153 Ladracol	таблети, 10 табл.	„	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-358/1-65	од 18 XI 1966. год.
154 Ladracol	таблети, 100 табл.	„	„	15-515-358/2-65	од 18 XI 1966. год.
155 Lasix	ампули 5 x 2 ml	„	„Серво Михаљ“ Индустриско-пољопривредни комбинат — Фабрика лекова — Зрењанин	15-486/3	од 8. VII 1966. год.
156 Lasix	ампули 25 x 2 ml	„	„	15-486/4	од 8. VII 1966. год.
157 Lasix	таблети 12 x 40 mg	„	„	15-486/1	од 8. VII 1966. год.
158 Lasix	таблети 50 x 40 mg	„	„	15-486/2	од 8. VII 1966. год.
159 Lekobar	1 kg	„	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-338/2-65	од 4. II 1966. год.
160 Lekozid (Dezacetillanatozid C)	ампули 5 x 2 ml	„	„	15-515-467/1-65	од 22. II 1966. год.
161 Lekozid (Dezacetillanatozid C)	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-515-467/2-65	од 22. II 1966. год.
162 Longidoxin	таблети, 10 табл.	„	„	15-515-329/1-65	од 1. III 1966. год.

1	2	3	4	5	6
163 Longidoxin	таблети, 100 табл.	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-329/2-65	од 1. III 1966. год.
164 Longidoxin	супозитории, 5 супоз.	„	„	15-515-325/1-65	од 5. II 1966. год.
165 Longisept	маст 20 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	15-515-415/1-65	од 26. VII 1966. год.
166 Lyndiol	таблети 20 x 5 mg	Може да се пропишува само во гинеколошко-акушерски клиници и болници, со одветни здравствени установи и советувалица за жени, со придржување кон упатство за начинот на употребата	„	15-515-457/1-65	од 21. I 1966. год.
167 Lyndiol	таблети 22 x 2,5 mg	„	„	15-515-475/1-65	од 19. I 1966. год.
168 Metozin	таблети 10 x 0,3 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Новофарм“ Лабораторија за производњу фармацеутских, хемијских и дезинфекционих производа — Нова Варош	15-515-541/1-65	од 28. XII 1966. год.
169 Metozin	таблети 100 x 0,3 g	„	„	15-515-541/2-65	од 28. XII 1966. год.
170 Mexaform	дражеи, 20 драж.	„	„Плива“ Творница фармацеутских и хемијских производа — Загреб	15-423/1	од 24. V 1966. год.
171 Mirapront	капсули 20 x 15 mg	„	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-364/1-65	од 5. II 1966. год.
172 Multifungin	прашок 50 g	„	„	15-611/1	од 20. IX 1966. год.
173 Mycosal	раствор 20 g	„	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацеутски производи — Скопје	15-32/1	од 5. VIII 1966. год.
174 Mycosal	прав 20 g	„	„	15-34/1	од 5. VIII 1966. год.
175 Nafazol (Поран. назив: Naphazolin)	капки за нос и очи 0,5% 10 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Хемофарм“ Фабрика за лекова — Вршац	15-515-104/1-65	од 5. XII 1966. год.
176 Nafazol (Поран. назив: Naphazolin)	капки за нос и очи 1% 10 ml	„	„	15-515-105/1-65	од 5. XII 1966. год.
177 Natrii lactas	раствор 350 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	Завод за трансфузију крви — Сарајево	15-515-723/1-65	од 25. XI 1966. год.
178 Niamid (Nialamidum)	таблети 30 x 25 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-689/1	од 29. XII 1966. год.

1	2	3	4	5	6
179 Niamid (Nialamidum)	таблети 100 x 25 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-689/2	од 29 XII 1966. год.
180 Niamid (Nialamidum)	таблети 30 x 100 mg	„	„	15-690/1	од 26. XII 1966. год.
181 Niamid (Nialamidum)	таблети 100 x 100 mg	„	„	15-690/2	од 26. XII 1966. год.
182 Niamid (Nialamidum)	за парентерална употреба 500 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	»Pfizer Corporation« — New York, САД. Заступник „Фабер“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-515-370/1-65	од 23 IX 1966. год.
183 Nifurantin (Nitrofurantoinum)	дражеи 20 x 0,1 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-349/1-65	од 29. I 1966. год.
184 Nifurantin (Nitrofurantoinum)	дражеи 50 x 0,1 g	„	„	15-515-349/2-65	од 29. I 1966. год.
185 Nitrogliceril (Gliceril-trinitrat)	таблети за сублингална примена 40 x 0,5 mg	Може да се издава, во количина не поголема од 10 таблети, и без лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	15-730/1	од 26. XII 1966. год.
186 N-Oblivon (Methylpentynol carbamate)	дражеи 20 x 0,1 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацеутски производи — Скопје	15-515-363/1-64	од 4. IV 1966. год.
187 Novocetin	таблети, 6 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Новофарм“ Лабораторија за производњу фармацевтских, хемијских и дезинфекционих производа — Нова Варош	15-515-644/1-65	од 28 XII 1966. год.
188 Novocetin	таблети, 10 табл.	„	„	15-515-644/2-65	од 28 XII 1966. год.
189 Novocetin	таблети, 250 табл.	„	„	15-515-644/3-65	од 28 XII 1966. год.
190 Novofen	дражеи, 30 драж.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-154/1	од 7 XI 1966. год.
191 Novofungin	раствор 40 ml	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-242/1	од 20 IX 1966. год.
192 Novofungin	раствор 250 ml	„	„	15-242/2	од 20. IX 1966. год.
193 Novopirin	дражеи, 20 драж.	„	„Новофарм“ Лабораторија за производњу фармацевтских, хемијских и дезинфекционих производа — Нова Варош	15-515-513/1-65	од 26. X 1966. год.
194 Novopirin	дражеи, 50 драж.	„	„	15-515-513/2-65	од 26 X 1966. год.
195 Novopirin	дражеи, 250 драж.	„	„	15-515-513/3-65	од 26 X 1966. год.
196 Olendocyn (Oleandomycin)	за парентерална употреба 500 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	»Pfizer Corporation« — New York, САД. Заступник „Фабер“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-23/1	од 29 IX 1966. год.
197 Orasthin	ампули 3 x 1 ml по 3 i. j.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Серво Михаљ“ Индустриско-пољопривредни комбинат — Фабрика лекова — Зрењанин	15-515-510/1-65	од 7. IV 1966. год.

1	2	3	4	5	6
198 Orasthin	ампули 10 x 1 ml по 3 i. j.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Серво-Михаљ“ Инду-стријско-пољопривред-ни комбинат — Фабри-ка лекова — Зрењанин	15-515-510/2-65	од 7. IV 1966. год.
199 Orbenin (Cloxa-cillinatrium)	сува супстанција за парентерална примена 50 x 250 mg	„	„Плива“ Творница фар-мацеутских и химиј-ских производа — За-греб	15-528/1	од 17 VIII 1966. год.
200 Orbenin (Cloxa-cillinatrium)	капсули 16 x 250 mg	„	„	15-526/1	од 17 VIII 1966. год.
201 Orbenin (Cloxa-cillinatrium)	капсули 250 x 250 mg	„	„	15-526/2	од 17 VIII 1966. год.
202 Osbil	таблети 4 x 0,75 g	„	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-515-106/1-65	од 2. VIII 1966. год.
203 Osbil	таблети 100 x 0,75 g	„	„	15-515-106/2-65	од 2 VIII 1966. год.
204 Oспен (Phenoxy-methylpenicilli-num)	сируп 50 ml	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo mesto	15-208/1	од 20. VII 1966. год.
205 Palerol	ампули 5 x 5 ml	„	„	15-446/1	од 15 IX 1966. год.
206 Palerol	ампули 100 x 5 ml	„	„	15-446/2	од 15 IX 1966. год.
207 Palerol	дражеи, 20 драж.	„	„	15-447/1	од 15 IX 1966. год.
208 Palerol	дражеи, 100 драж.	„	„	15-447/2	од 15 IX 1966. год.
209 Palerol	дражеи, 500 драж.	„	„	15-447/3	од 15 IX 1966. год.
210 Palerol	супозитории, 6 супоз.	„	„	15-448/1	од 15 IX 1966. год.
211 Palerol	супозитории, 30 супоз.	„	„	15-448/2	од 15 IX 1966. год.
212 Palerol	супозитории, 100 супоз.	„	„	15-448/3	од 15 IX 1966. год.
213 Panthenol	таблети 20 x 120 mg	„	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-725/1	од 26 XII 1966. год.
214 Paremin	таблети, 10 табл.	„	„Плива“ Творница фар-мацеутских и химиј-ских производа — За-греб	15-530/1	од 19 VII 1966. год.
215 Paremin	таблети, 20 табл.	„	„	15-515-144/1-64	од 7 IV 1966. год.
216 Paremin	таблети, 250 табл.	„	„	15-530/2	од 19 VII 1966. год.
217 Parkopan (Tri-hexyphenydyli hydrochloridum)	таблети 100 x 2 mg	„	„Галеника“ Фармаце-утско-хемијска инду-стрија — Београд—Зе-мун	15-196/1	од 1. VI 1966. год.
218 Parkopan (Tri-hexyphenydyli hydrochloridum)	таблети 100 x 5 mg	„	„	15-195/1	од 6 VI 1966. год.
219 PAS-Natrium	дражеи 250 x 0,41 g	„	„Новофарм“ Лаборато-рија за производњу фармацеутских, химиј-ских и дезинфекцио-них производа — Нова Варош	15-515-542/1-65	од 28 III 1966. год.
220 PAS-Natrium	дражеи 500 x 0,41 g	„	„	15-515-542/2-65	од 28 III 1966. год.
221 Pasta Zinci oxydi (Ph Jug II)	25 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Трешњевка“ Љекарна — Загреб	15-35/1	од 2. VIII 1966. год.
222 Pasta Zinci sali-cylata (Ph Jug II)	25 g	„	„	15-36/1	од 28. VII 1966. год.
223 Pasta Zinci oxydi (Ph Jug II)	30 g	„	„Загреб“ Љекарна — Загреб	15-211/1	од 28 VII 1966. год.

1	2	3	4	5	6
224 Penbritin (Ampicillinatrium)	сува супстанција за парентерална примена 50 x 250 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацеутских и хемијских производа — Загреб	15-567/1	од 17. VIII 1966. год.
225 Penbritin (Ampicillinatrium)	сува супстанција за парентерална примена 50 x 500 mg	„	„	15-566/1	од 17. VII 1966. год.
226 Penbritin (Ampicillinum)	капсули 16 x 250 mg	„	„	15-568/1	од 17. VIII 1966. год.
227 Penbritin (Ampicillinum)	капсули 100 x 250 mg	„	„	15-568/2	од 17. VIII 1966. год.
228 Penthrene (Methoxyfluran)	125 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Abbott“ — Chicago. САД Заступник „Срболеж“ Предузеће за медицинско снабдевање — Београд	15-515-662/1-65	од 22. IX 1966. год.
229 Perabol	маст 20 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Lek“ Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-507/1-65	од 15. IX 1966. год.
230 Phenobarbiton	таблети 100 x 0,1 g	Може да се издава, во количина не поголема од 2 таблети по 0,1 g, и без лекарски рецепт	„Фармакос“ Предузеће за откуп и прераду биља и производњу лекова — Призрен	15-169/1	од 4. II 1966. год.
231 Plivit P ₂	ампули 5 x 5 ml по 250 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацеутских и хемијских производа — Загреб	15-206/1	од 12. VII 1966. год.
232 Plivit B ₂	ампули 50 x 5 ml по 250 mg	„	„	15-206/2	од 12. VII 1966. год.
233 Pyrazinamid	таблети 50 x 0,5 g	Може да се употребува само во специјализирани болници за TBC	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-42/1	од 12. IV 1966. год.
234 Pyrazinamid	таблети 500 x 0,5 g	„	„	15-42/2	од 12. IV 1966. год.
235 Pyrazinamid	таблети 500 x 0,5 g	„	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-50/1	од 30. III 1966. год.
236 Redergot	ампули 50 x 4 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Lek“ Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-416/1-65	од 15. IX 1966. год.
237 Remeftin (Dimeflini hydrochloridum)	ампули 5 x 2 ml	„	„	15-515-114/1-64	од 5. X 1966. год.
238 Remeftin (Dimeflini hydrochloridum)	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-515-114/2-64	од 5. X 1966. год.
239 Remeftin »pro infantibus« (Dimeflini hydrochloridum)	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-238/1	од 15. IX 1966. год.
240 Remeftin (Dimeflini hydrochloridum)	раствор 15 ml	„	„	15-515-115/1-64	од 5. X 1966. год.
241 Ridol	ампули 5 x 2 ml	„	„	15-515-426/1-65	од 26. VII 1966. год.
242 Ridol	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-515-426/2-65	од 26. VII 1966. год.
243 Ridol	таблети, 10 табл.	„	„	15-515-427/1-65	од 26. VII 1966. год.

1	2	3	4	5	6
244 Ridol	таблети, 100 табл	Може да се издава и без лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-427/2-65	од 26 VII 1966. год.
245 Rifocin (Rifamycinum SV)	ампули за интравенозна примена 500 mg	„	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија — Београд—Земун	15-307/1	од 7. IV 1966. год.
246 Ripason	ампули 10 x 2 ml по 0.052 g	„	„Хемофарм“ Фабрика лекова — Вршац	15-723/1	од 28 XII 1966. год.
247 Ripason	ампули 50 x 2 ml по 0.052 g	„	„	15-723/2	од 28. XII 1966. год.
248 Ripason	ампули 10 x 2 ml по 0.08 g	„	„	15-41/1	од 5 VIII 1966. год.
249 Ripason	ампули 50 x 2 ml по 0.08 g	„	„	15-41/2	од 5. VIII 1966. год.
250 Rendomycin (Methacycline hydrochloride)	капсули 100 x 150 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	»Pfizer Corporation« New York, САД. Заступник „Фабер“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-515-371/2-65	од 29 IX 1966. год.
251 Rendomycin (Methacycline hydrochloride)	капсули 100 x 300 mg	„	„	15-515-371/1-65	од 29 IX 1966. год.
252 Serogonadin	ампули 3 x 1.000 i. j. и 3 амп. растворац	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацевтски производи — Скопје	15-515-639/1-65	од 7. IV 1966. год.
253 Serogonadin	ампули 3x3 000 и. j. и 3 амп. растворац	„	„	15-515-690/1-65	од 7. IV 1966. год.
254 Sirepar	ампули 5 x 2 ml	„	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-157/1	од 1. III 1966. год.
255 Sirepar	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-157/2	од 1 III 1966. год.
256 Solutio ACD (стерилни, апи-рогени стабил-затор за крв)	пише од 250 ml со 37,5 ml стабилизатор	Може да се употребува само во здравствени установи	Завод СР Словеније за трансфузију крви — Љубљана	15-321/1	од 7. XI 1966. год.
257 Solutio Natrii chloridi isotonica	500 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	Републички завод за здравствену заштиту — Титоград	15-676/1	од 25 XI 1966. год.
258 Soventol (Bamipini lactas)	ампули 5 x 1 ml	„	»Lek« Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-472/1-65	од 17 I 1966. год.
259 Soventol (Bamipini lactas)	ампули 50 x 1 ml	„	„	15-515-472/2-65	од 17 I 1966. год.
260 Soventol (Bamipini hydrochloridum)	таблети 20 x 50 mg	„	„	15-515-471/1-65	од 17. I 1966. год.
261 Soventol (Bamipini hydrochloridum)	таблети 250 x 50 mg	„	„	15-515-471/2-65	од 17 I 1966. год.
262 Soventol (Bamipini lactas)	желе, 20 g	„	„	15-515-473/1-65	од 17. I 1966. год.
263 Soventoletten	дражеи, 20 драж.	„	„	15-515-470/1-65	од 15. I 1966. год.
264 Soventoletten	дражеи, 250 драж.	„	„	15-515-470/2-65	од 15. I 1966. год.
265 Sulfarlem-Cholin	дражеи, 30 драж.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацевтски производи — Скопје	15-302/1	од 22 IX 1966. год.

1	2	3	4	5	6
266 Sulfotalk	пудра 30 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Зagreб“ Лјекарна — 15-474/1	од 19. VII 1966. год.	
267 Sustac	mite таблети 25 x 2,6 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Krka“ Tovarna zdravil 15-601/1 — Novo Mesto	од 25. XI 1966. год.	
268 Sustac	forte таблети 25 x 6,4 mg	„	„ 15-600/1	од 25. XII 1966. год.	
269 Suva humana plazma	350 ml	Може да се употребува само во здравствени установи	Завод за трансфузија на крв — Скопје 15-666/1	од 27. XII 1966. год.	
270 Synalar (Fluocinoloni acetoni-dum)	крем 15 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд-Земун 15-695/1	од 23. XII 1966. год.	
271 Synalar (Fluocinoloni acetoni-dum)	маст 15 g	„	„ 15-696/1	од 23. XII 1966. год.	
272 Talusin (Proscillaridinum A)	дражеи 20 x 0,25 mg	„	„Lek“ Tovarna farmaceutskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana 15-515-396/1-65	од 19. VII 1966. год.	
273 Talusin (Proscillaridinum A)	дражеи 50 x 0,25 mg	„	„ 15-515-396/2-65	од 19. VII 1966. год.	
274 Talusin (Proscillaridinum A)	дражеи 20 x 0,5 mg	„	„ 15-442/1	од 19. VII 1966. год.	
275 Talusin (Proscillaridinum A)	дражеи 50 x 0,5 mg	„	„ 15-442/2	од 19. VII 1966. год.	
276 TAO (Triacetyloleandomycin)	капсули 100 x 250 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„Pfizer Corporation“ New York, САД. Заступник „Фабер“ Заступство иностраних фирми — Београд 15-515-373/2-65	од 20. X 1966. год.	
277 Taxilan	ампули 10 x 2 ml	„	„Byk-Gulden“ — Lomberg-Konstanz. Заступник „Југомонта-на“ Заступство иностраних фирми — Београд 15-515-60/1-64	од 2. IX 1966. год.	
278 Taxilan	ампули 100 x 2 ml	„	„ 15-515-60/2-64	од 2. IX 1966. год.	
279 Taxilan	дражеи 50 x 25 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„ 15-515-62/1-64	од 2. IX 1966. год.	
280 Taxilan	дражеи 100 x 25 mg	„	„ 15-515-62/2-64	од 2. IX 1966. год.	
281 Taxilan	таблети 25 x 100 mg	„	„ 15-515-61/1-64	од 2. IX 1966. год.	
282 Taxilan	таблети 50 x 100 mg	„	„ 15-515-61/2-64	од 2. IX 1966. год.	
283 Taxilan	таблети 250 x 100 mg	„	„ 15-515-61/3-64	од 2. IX 1966. год.	
284 Tekorton	маст 5 g	„	„Плива“ Творница фармацеутских и хемијских производа — Загреб 15-398/1	од 16. VI 1966. год.	
285 Tekorton	маст 20 g	„	„ 15-398/2	од 16. VI 1966. год.	
286 Tekorton	маст за очи 3 g	„	„ 15-418/1	од 16. VI 1966. год.	
287 Terfluzine (Trifluoperazini hydrochloridum)	капки 30 ml	„	„Алхалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацеутски производи — Скопје 15-301/1	од 3. VI 1966. год.	

1	2	3	4	5	6
288 Tetraciklin	капсули 16 x 250 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	15-324/1	од 29. IV 1966. год.
289 Tetraciklin	капсули 100 x 250 mg	„	„	15-324/2	од 29. IV 1966. год.
290 Tetraciklin 3%	маст 5 g	„	„	15-323/1	од 29. IV 1966. год.
291 Tetraciklin 3%	маст 20 g	„	„	15-325/2	од 29. IV 1966. год.
292 Tetraciklin 1%	маст за очи 3 g	„	„	15-323/1	од 12. IV 1966. год.
293 Tifenso	маст 20 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Алкалоид“ Фабрика за алкалоиди и хемиско-фармацевтски производи — Скопје	15-33/1	од 15. X 1966. год.
294 Tomanol	ампули 5 x 5 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Mesto	15-459/1	од 12. VIII 1966. год.
295 Tomanol	ампули 50 x 5 ml	„	„	15-459/2	од 12. VIII 1966. год.
296 Tomanol	дражеи, 20 драж.	„	„	15-457/1	од 12. VIII 1966. год.
297 Tomanol	дражеи, 250 драж.	„	„	15-457/2	од 12. VIII 1966. год.
298 Tomanol	супозитории, 5 супоз.	„	„	15-458/1	од 12. VII 1966. год.
299 Tomanol	супозитории, 100 супоз.	„	„	15-458/2	од 12. VIII 1966. год.
300 Torecan	ампули 50 x 1 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	„	15-305/1	од 7. I / 1966. год.
301 Torecan	дражеи 10 x 6,5 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-304/1	од 7. IV 1966. год.
302 Torecan	дражеи 50 x 6,5 mg	„	„	15-304/2	од 7. IV 1966. год.
303 Torecan	дражеи 250 x 6,5 mg	„	„	15-304/3	од 7. IV 1966. год.
304 Torecan	супозитории, 6 супоз.	„	„	15-306/1	од 7. IV 1966. год.
305 Trimanyl	ампуле 5 x 2 ml	„	„	15-456/1	од 12. VIII 1966. год.
306 Trimanyl	ампуле 50 x 2 ml	„	„	15-456/2	од 12. VIII 1966. год.
307 Trimanyl	дражеи, 20 драж	„	„	15-454/1	од 12. VIII 1966. год.
308 Trimanyl	дражеи, 250 драж.	„	„	15-454/2	од 12. VIII 1966. год.
309 Trimanyl	капки 15 ml	„	„	15-455/1	од 12. VIII 1966. год.
310 Trimeks (Metronidazole)	таблети 20 x 250 mg	„	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	15-401/1	од 21. VI 1966. год.
311 Trimeks (Metronidazole)	вагинални таблети 10 x 500 mg	„	„	15-403/1	од 23. VI 1966. год.

1	2	3	4	5	6
312	Tryptizol (Amitriptylini hydrochloridum)	ампуле 5 x 2 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Lek“ Tovarna farma- cevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-456/1-65 од 29. I 1966. год.
313	Tryptizol (Amitriptylini hydrochloridum)	ампуле 50 x 2 ml	„	„	15-515-456/2-65 од 29. I 1966. год.
314	Tryptizol (Amitriptylini hydrochloridum)	таблети 100 x 10 mg	„	„	15-515-453/1-65 од 28. II 1966. год.
315	Tryptizol (Amitriptylini hydrochloridum)	таблети 30 x 25 mg	„	„	15-515-455/1-65 од 28. III 1966. год.
316	Tryptizol (Amitriptylini hydrochloridum)	таблети 100 x 25 mg	„	„	15-515-455/2-65 од 28. III 1966. год.
317	Unguentum Aci- di borici (Ph Jug II)	25 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Трешњевка“ Лјекарна — Загреб	15-37/1 од 2. VIII 1966. год.
318	Unguentum Ammonii sulfogyrodalas	25 g	„	„	15-38/1 од 7. XI 1966. год.
319	Unguentum contra rheuma	25 g	„	„	15-39/1 од 7. XI 1966. год.
320	Urea (Karbamid)	1 x 75 g + 1 x 250 ml 10% раствор на гликоза	Може да се издава само во стационарни здравствени установи	Завод за трансфузију крви — Сарајево	15-515-722/1-65 од 25. XI 1966. год.
321	Urosept (Nitrofurān- toinum)	таблети 20 x 100 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Новофарм“ Лаборато- рија за производњу фармацеутских, хемиј- ских и дезинфекцио- них производа — Нова Варош	15-223/1 од 24. X 1966. год.
322	Urosept (Nitrofurān- toinum)	таблети 50 x 100 mg	„	„	15-223/2 од 24. X 1966. год.
323	Ustimon	ампули 25 x 2 ml	„	„Алкалоид-Билка“ Хе- миско - фармацевтска фабрика — Скопје	15-439/1 од 12. VII 1966. год.
324	Ustimon	таблети 30 x 30 mg	„	„	15-384/1 од 12. VII 1966. год.
325	Ustimon	таблети 250 x 30 mg	„	„	15-384/2 од 12. VII 1966. год.
326	Vandid (Etamivanum)	ампули 5 x 2 ml	Може да се употребува само во здравствени установи	„Галеника“ Фармаце- утско-хемијска инду- стрија — Београд—Зе- мун	15-515-91/1-65 од 12. VII 1966. год.
327	Vandid (Etamivanum)	ампули 25 x 2 ml	„	„	15-515-91/2-65 од 12. VII 1966. год.
328	Vandid (Etamivanum)	ампули 5 x 5 ml	„	„	15-515-92/1-65 од 12. VII 1966. год.
329	Vandid (Etamivanum)	ампули 50 x 5 ml	„	„	15-515-92/2-65 од 12. VII 1966. год.
330	Vandid (Etamivanum)	капки 10 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15-515-121/1-65 од 12. VII 1966. год.
331	Vandid (Etamivanum)	капки 200 ml	„	„	15-515-121/2-65 од 12. VII 1966. год.

1	2	3	4	5	6
332 Vasokastan	ампули 10 x 2 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farma- cevtских in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-515-356/1-65	од 25. I 1966. год.
333 Vasokastan	ампули 50 x 2 ml	„	„	15-515-356/2-65	од 25. I 1966. год.
334 Vasokastan	маст 50 g	„	„	15-515-359/1-65	од 25. II 1966. год.
335 Vasokastan	раствор 10 ml	„	„	15-515-357/1-65	од 25. I 1966. год.
336 Venocuran	дражеи, 20 драж.	„	„	15-515-365/1-65	од 24. II 1966. год.
337 Venocuran	дражеи, 50 драж.	„	„	15-515-365/2-65	од 24 II 1966. год.
338 Vermitin	таблети 4 x 0,5 g	„	„Фармакос“ Предузеће за откуп и прераду би- ља и производњу ле- кова — Призрен	15-170/1	од 4. II 1966. год.
339 Viadril G (Hydroxydion natrium)	0,5 g	Може да се употребува само во ста- ционарни здравствени установи	»Pfizer Corporation« — New York, САД. Заступник „Фабри“ За- ступство иностраних фирми — Београд	15-515-372/1-65	од 23. IX 1966. год.
340 Visucicatrizzante	маст за очи 10 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Italseber« — Milano. Италија. Заступник „Велебит“ Заступство иностраних фирми — Београд	15-515-719/1-65	од 29. IX 1966. год.
341 Visumidriatic 0,5%	капки за очи 10 ml	Може да се употребува само во со- одветни здравствени установи	„	15-515-718/1-65	од 29. IX 1966 год.
342 Visumidriatic 1%	капки за очи 15 ml	„	„	15-515-717/1-65	од 29. IX 1966. год.
343 Vitamin B ₁	ампули 50 x 1 ml по 100 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Серво Михаљ“ Инду- стријско-пољопривред- ни комбинат — Фабри- ка лекова — Зрењанин	15-650/1	од 21. X 1966. год.
344 Vitamin C	таблети 30 x 0,5 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Новофарм“ Лаборато- рија за производњу фармацеутских, хемиј- ских и дезинфекцио- них производа — Нова Варош	15-165/1	од 23 IV 1966. год.
345 Vitamin C	таблети 250 x 0,05 g	„	„	15-165/2	од 23 IV 1966. год.
346 Vitamin C	таблети 20 x 0,5 g	„	„	15-166/1	од 23. IV 1966. год.
347 Vitamin C	таблети 250 x 0,5 g	„	„	15-166/2	од 23 IV 1966. год.

Началник
на Управата за фармацевтска служба
и медицинско снабдување,
Мр пх Венцеслав Павлов, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕСОГЛАСНОСТА СО ЗАКОНОТ НА ЧЛЕНОТ 1 СТАВ 3 ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ПОСАВЈЕ ЗА НОВИТЕ СТОПИ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ 1965 ГОДИНА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на одредбата од членот 1 став 3 на Одлуката на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Посавје за новите стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување од 1 октомври 1965 година („Урадни вестник Целе“, бр. 36/65), врз основа на јавната расправа одржана на 30 јануари 1967 година донесе

О Д Л У К А

1. Се утврдува дека одредбата од членот 1 став 3 на Одлуката на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Посавје за новите стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување од 1 октомври 1965 година, не била во согласност со членот 77 став 2 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66).

2. Оваа одлука на Судот, која го има правното дејство од членот 32 на Законот за Уставниот суд на Југославија, ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Урадни вестник Целе“.

3. Постапката за оценување на законитоста на одредбата од членот 1 став 3 на Одлуката за новите стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување од 1 октомври 1965 година, ја поведе Проектното биро „Регион“ од Брежице. Предлогот за поведување на постапката е поднесен на 28 октомври 1965 година до Уставниот суд на СР Словенија, кој му го отстапи на овој Суд откога на седницата одржана на 10 мај 1966 година ја установи својата ненадлежност.

Одлуката за новите стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување од 1 октомври 1965 година ја донесе Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Посавје на седницата одржана на 22 септември 1965 година. Одлуката влезе во сила на 1 октомври 1965 година, а престана да важи на 1 јануари 1966 година со донесувањето на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за новите стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување („Урадни вестник Целе“, бр. 45/65). Во членот 1 став 3 на Одлуката беше определено додатен придонес за здравствено осигурување до плаќаат и работните организации што дотогаш не го плаќале тој придонес, и тоа во општината Брежице по стопа од 2,37%, во општината Кршко по стопа од 1,65%, а во општината Севница по стопа од 3,23%.

Соглед членот 77 став 2 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување стопите на придонесот за здравствено осигурување ги определува Собранието на комуналната заедница, во согласност со општинското собрание.

Во постапката пред Уставниот суд на Југославија е утврдено дека текстот на одлуката на кој дало согласност Собранието на општината Брежице не го содржел ставот 3 од членот 1. Според тоа, за оваа одредба не постоела согласност од општинското собрание, на поради тоа оваа одредба не била законита, што Судот и го утврди врз основа на членот 35 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија.

Оваа одлука на Судот има правно дејство на одлука со која се поништува одредбата од ставот 3 на членот 1 на Одлуката на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Посавје, што значи дека сите работни организации што според таа одредба платиле додатен придонес за здравствено осигурување имаат право да бараат од фондот на здравственото осигурување враќање на платените износи во рок од шест месеци од денот на објавувањето на одлуката на Уставниот суд во „Службен лист на СФРЈ“.

Уставниот суд на Југославија посебно го ценеше прашањето дали може да се смета дека Одлуката на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Посавје е усогласена со законот во текот на постапката, со оглед на тоа дека оваа одлука престана да важи на 1 јануари 1966 година а предметот му е отстапен на овој суд на 11 мај 1966 година. Ценејќи го ова прашање, Судот заведе став дека во овој случај треба да се смета дека постапката започнала со поднесувањето на предлогот до Уставниот суд на СР Словенија, т. е. на 28 октомври 1965 година, и дека постапката водена во тој Суд сочинува целина со постапката водена во Уставниот суд на Југославија.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 30 јануари 1967 година.

У-бр. 229/66

30 јануари 1967 година

Белград

Претседател

на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р

У К А З И

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

I

Се назначува

Стане Колман, советник во Државниот секретаријат за надворешни работи, досегашен постојан отправник на работите на Социјалистичка федеративна Република Југославија во Монголската Народна Република, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Монголската Народна Република.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш

У. бр. 19

4 март 1967 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 30 и 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД

За советник на сојузниот секретар за труд се назначува Бека Камил, советник на Амбасадата на СФРЈ во Париз.

Б. бр. 10
8 март 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 24 од 25 јуни 1966 година објавуваат:

Решение за именување Општинска изборна комисија за спроведување на изборите за членови на општинското и околското собрание Славонска Пожега;

Одлука за начинот и за условите за користење на средствата за закрепнување на пензионерите во 1966 година.

Во бројот 25 од 2 јули 1966 година објавуваат:

Завршна сметка за извршувањето на Буџетот на СР Хрватска за 1965 година;

Одлука за потврда на завршната сметка на Резервниот фонд на СР Хрватска за 1965 година;

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот фонд за сигурност на сообраќајот на јавните патишта;

Одлука за основање комисија за прашањата на здравственото осигурување на работниците;

Одлука за дополнително на Одлуката за именување претседател и членови на Советот за народна одбрана во СР Хрватска;

Одлука за именување заменик републички секретар за стопанство;

Исправка на Правилникот за определување регистрациони подрачја за моторни и приклучни возила;

Исправка на Одлуката за потврда на Завршната сметка на Републичкиот фонд за станбена изградба за 1965 година.

Во бројот 26 од 9 јули 1966 година објавуваат:

Одлука за одобрување програмата за работа и за потврда на финансискиот план на Републичкиот фонд за безбедност на сообраќајот на јавните патишта за 1966 година;

Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. У-48/1-1966 од 27 јуни 1966 година;

Решение за утврдување на подрачјата на окружните и општинските јавни обвинителства на подрачјето на Окружниот суд во Загреб;

Решение за утврдување на подрачјата на општинските јавни обвинителства на подрачјето на Окружниот суд во Пула;

Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување за работниците-рибари во стопанските организации и за членовите на рибарските задруги, за куќните настојници, за работниците кај приватни работодавачи, за куќните помошнички и за работниците на неплатено отсуство.

Во бројот 27 од 16 јули 1966 година објавуваат:

Одлука за потврда на Статутот на Заедницата на осигурувањето на СР Хрватска;

Наредба за ограничување сообраќајот на делот од јавниот пат на прв ред број 7 од Загреб до Гиека,

Во бројот 28 од 23 јули 1966 година објавуваат:

Закон за морското рибарство;

Закон за кредитирање на студентите и учениците;

Закон за определување на гранките, групите односно подгрупите на дејностите во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување и за утврдувањето на критериумите за определување на височината на тој придонес;

Закон за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти до 1970 година;

Закон за минималниот личен доход на работниците;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот за кредитирање на студентите;

Одлука за основање Завод за рехабилитација на телесно инвалидни деца и младина во Загреб;

Одлука за доделување средства од Републичкиот резервен фонд;

Одлука за давање гаранција за враќање заем на Републичкиот фонд за развој на стопански недоволно развиените краишта на Стопанската банка во Загреб;

Одлука за потврда на Статутот на Заводот за унапредување на основното образование на СР Хрватска;

Одлука за именување генерален директор на стопанската банка во Загреб;

Заклучоци за конкретните мерки што треба да се преземат за потрошувачката во областа на здравственото осигурување и во другите фондови на социјалното осигурување да се доведе во согласност со материјалните можности на општествена заедница;

Решение за утврдување височината на цената на чинењето на личната карта;

Одлука за посебна заштита на птиците пеачки и птиците полезни за земјоделството и шумарството.

Во бројот 29 од 30 јули 1966 година објавуваат:

Закон за организацијата на превозот во друмскиот сообраќај;

Закон за измени и дополненија на Законот за урбанистичко и регионалното просторно планирање:

Уредба за издатоците за службени патувања во странство што им се признаваат на републички-те органи на управата во материјални трошоци:

Решение за именување претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот:

Решение за разрешување на потсекретар во Републичкиот секретаријат за просвета, култура и физичка култура:

Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за просвета, култура и физичка култура:

Наредба за начинот и постапката за остварување премија за криво млеко во 1966 година:

Наредба за определување стручна установа во која може да се врши оспособување на лица за работа со извори на јонизирачки зрачења и на работи за заштита од тие зрачења:

Наредба за определување здравствени установи во кои можат да се вршат здравствени прегледи на лица што се ставени под здравствен надзор заради спречување на штетното дејствување на јонизирачки зрачења:

Наредба за определување здравствени и други стручни организации и установи во кои можат да се вршат анализи на здравствена исправност на мостри од предмети за општа употреба:

Наредба за определување стручна здравствена установа што може да дава мислење дали одделни организации ги исполнуваат условите за работа со фумиганти:

Наредба за определување здравствени и други установи во кои можат да се вршат испитувања на здравствената исправност на прехранбени продукти.

Во бројот 30 од 6 август 1966 година објавуваат:

Општествен план на развојот на СР Хрватска за периодот од 1966 до 1970 година.

Во бројот 31 од 13 август 1966 година објавуваат:

Препорака за унапредување на службата за правна помош во СР Хрватска:

Правилник за стручната спрема и другите услови што мора да ги исполнува инспектор на друмскиот сообраќај и за легитимацијата на инспектор на друмскиот сообраќај:

Наредба за подрачјата на лучките капетани во Дубровник, Плоче и Сплит.

Во броевите 32 од 20 август, 33 од 27 август и 34 од 3 септември 1966 година не објавуваат прописи.

Во бројот 35 од 10 септември 1966 година не објавуваат прописи.

Во бројот 36 од 19 септември 1966 година објавуваат:

Одлука за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за развојот на стопански недоволно развиените краишта:

Правилник за стручната спрема и другите услови што мора да ги исполнува општински и републички инспектор и за легитимацијата на општински и републички рибарски инспектор:

Правилник за измена на Правилникот за условите под кои занаетчиските дукани на самостојни занаетчи можат да држат ученици во стопанството:

Наредба за надлежноста на определените лучки капетани за запишување на поморски бродови:

Одлука за користење на средствата од фондот за станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот:

Одлука за височината на постојаниот износ на име учество на осигурените лица во трошоците за користење лекови:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за зголемување на пензиите во 1965 година:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување на пензиите и инвалидните во 1966 година со зголемувањето на животните трошоци во 1965 година:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија:

Исправка на Решението за именување претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 14 од 18 јули 1966 година објавува:

Закон за мерилата за распределба на приходите од бензин и плинско масло наменети за јавни патишта:

Закон за измени на Законот за Републичкиот фонд за патишта:

Закон за измени на Законот за воведување републички придонеси и даноци:

Одлука за распределба на средствата наменети за јавни патишта во 1966 година:

Одлука за задолжување СР Црна Гора кај Инвестиционата банка — Титоград со кредит од 1,000.000 динари за изградба на станови:

Одлука за усогласување актот за основање на Комбинатот за алуминиум — претпријатие во изградба во Титоград со одредбите од Основниот закон за претпријатијата:

Одлука за задолжување СР Црна Гора кај Инвестиционата банка — Титоград со износот на кредит од 10,000.000 динари за зголемениот обем на работите во 1966 година за изградба на делницата на Јадранскиот пат Рибаревина—Иванград:

Одлука за употреба на средствата на СР Црна Гора за инвестиции во стопанството во 1966 година:

Одлука за обемот и за начинот на утврдување на надоместокот за дрво на пењ исечено во шума врз која постои право на сопственост, а со која стопанисува работна организација:

Одлука за давање регрес за производство на приплодни бикови во 1966 година:

Одлука за определување височината на помошта на жртвите на фашистичкиот терор:

Решение за одобрување употребата на учебници во основно училиште:

Одлука за највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија:

Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962, 1963 и 1964 година на нивото на личните доходи од 1965 година:

Одлука за распишување избори за една половина членови на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работници-те Титоград.

Во бројот 15 од 22 јули 1966 година објавува:
Решение за разрешување од должност помошник секретар во Републичкиот секретаријат за стопанство

Во бројот 16 од 30 јули 1966 година објавува:
Правилник за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки што се применуваат на учениците на основно училиште.

Во бројот 17 од 5 август 1966 година објавува:
Решение за разрешување од должност помошник секретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за назначување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Наредба за измени на Наредбата за стопанските дејности што се сметаат занаетчиски дејности;

Упатство за постапката и за условите за остварување регрес за производство на приплодни бикови во 1966 година;

Исправка на Правилникот за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки за учениците од училиштата од втор степен.

Во бројот 18 од 12 август 1966 година објавува:
Закон за завршната сметка за извршувањето на Буџетот на СР ЦГ за 1965 година;

Закон за ловството;

Закон за безбедноста на сообраќајот по патиштата;

Закон за пазарната инспекција;

Закон за надоместокот на трошоците и наградите во управната постапка;

Закон за инспекцијата на трудот;

Закон за игрите на среќа;

Закон за органите за вршење инспекција и други работи во областа на железниците во СР ЦГ;

Закон за измени и дополненија на Законот за придонесите и даноците на граѓаните во СР ЦГ;

Одлука за ставање вон сила на актот за основање претпријатије за истражување на нафта „Црна Гора“ во основање — Бар;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Општинското собрание Котор за распишување заем со јавен упис;

Одлука за потврда на Статутот на Заводот за глуви деца во Котор;

Одлука за потврда на Статутот на Индустриското техничко училиште „Васо Алигрудик“ во Титоград;

Одлука за потврда на Одлуката за измена на Статутот на Републичкиот фонд за унапредување на културните и уметничките дејности.

Во бројот 19 од 8 септември 1966 година објавува:

Одлука за потврда на Статутот на Медицинското училиште „Народни херој Станко Мартиновиќ“ — Цетинје;

Одлука за разрешување на републичкиот секретар за внатрешни работи;

Одлука за именување републички секретар за внатрешни работи;

Упатство за постапката и условите за остварување премии за кравјо млеко во 1966 година

СОДРЖИНА:

	Страна
173. Закон за измени и дополненија на Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас	277
174. Закон за формирањето и општествената контрола на цените	278

	Страна
175. Закон за дополнение на Законот за придонесите за обнова и изградба на Скопје	282
176. Закон за дополнение на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации	282
177. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за искористувањето на селскостопанското земјиште	282
178. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување	286
179. Закон за измена и дополнение на Законот за покривање на вишокот на расходите на фондовите на социјалното осигурување за 1966 година	287
180. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците	287
181. Закон за положбата и овластувањата на Југословенскиот црвен крст	289
182. Закон за нострификација на училишните свидетелства здобие во странство	290
183. Одлука за определување бројот и за изборот на судии-поротници на Врховниот стопански суд	291
184. Одлука за определување на височината на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патиштата	292
185. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за единствениот континентален план на стопанските организации	293
186. Наредба за дополнение на Наредбата за условите за отворање жиро-сметка на граѓани и за начинот на користење на средствата од таа сметка	296
187. Наредба за начинот и постапката за остварување премии според Одлуката за определување премия за суров памук во 1967 година	296
188. Наредба за начинот и постапката за остварување на премията за кравјо млеко во 1967 година	296
189. Листа на домашни и одомашени странски сорти семе од земјоделски растенија	297
190. Наредба за дополнение на Наредбата за формирање на продажните цени за сурова нафта и нафтини деривати	302
191. Решение за месечниот извештај на трговијата на мало	302
192. Решение за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шуми	302
193. Решение за измена на југословенскиот стандард за ловечка муниција	303
194. Одлука за начинот на усогласување на пласманите на деловните банки во потрошувачки кредити со соодветните извори на средства	303
195. Список на лековите за чие пуштање во промет е дадено одобрение во 1966 година	304
Одлука на Уставниот суд на Југословија за утврдување несогласноста со Законот на членот 1 став 3 од Одлуката на собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Посавје за новите стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување од 1 октомври 1965 година	321